



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

830
Službeni vesnik SR
Makedonije
91001 Skopje
fah 51

„Службен лист на СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 3 февруари 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XXXIV

цена на овој број е 20 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

76.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за службата во вооружените сили, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 31 јануари 1978 година.

ПР бр. 674

31 јануари 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ

Член 1

Во Законот за службата во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74) во член 10 став 2 се брише.

Член 2

Во член 11 точка 1 зборовите: „за питомци на школите за активни офицери: разводник, десетар, помлад водник, водник I класа и постар водник“ се заменуваат со зборовите: „за питомци на школите за активни офицери: разводник, десетар, помлад водник, водник и водник I класа“.

Член 3

Во член 19 став 1 точка 2 зборовите: „против народот и државата“ се заменуваат со зборовите: „против основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на СФРЈ“, а зборовите: „или строг затвор“ се бришат.

Член 4

Во член 27 став 1 се менува и гласи:

„Питомец на школа за активни офицери, кога ќе ја заврши таа школа, се прима во активна воен

служба со акт за произведување во чин потпоручник, односно со акт за произведување во чин поручник — ако редовното школување во таа школа трае пет години.“

Член 5

Во член 40 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Во чин резервен потпоручник може да се произведе и лице кое на факултет завршило насока општонародна одбрана, ако според одредбите на законот со кој се уредува воената обврска, го регулирало служењето на воениот рок и ако во воена единица, односно воена установа, го поминал пропишаното време на должноста воен старешина и со успех ја вршел должноста на положбата офицер.“

Лице кое завршило школа за внатрешни работи со чија програма е опфатена и програмата на школата за резервни офицери, може да се произведе во чин резервен потпоручник, ако според одредбите на законот со кој се уредува воената обврска го регулирало служењето на воениот рок и ако во воената единица, односно воената установа го поминало пропишаното време на должноста воен старешина и со успех ја вршело должноста на положбата офицер.“

Член 6

По член 48 се додава нов член 48а, кој гласи:

„Активно воено лице може, под услови утврдени со закон, да заснове работен однос или да работи со надомест или награда надвор од воена единица, односно воена установа, или самостојно да врши дејност со личен труд или професионална дејност, само по одобрение од сојузниот секретар или од старешината овластен од него.“

Член 7

Во член 67 став 2 по зборовите: „друго здружение“ се додаваат зборовите: „или меѓународна организација“.

Член 8

Во член 68, по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Активно воено лице кое по престанувањето на службата стекнува право на пензија или на паричен надомест (член 404), а до денот на престанувањето на службата наполнило 50 години возраст, ја задржува воената легитимација. Таа легитимација му служи за докажување на идентитетот во граѓанството.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, се додава нова реченица, која гласи:

„За лицата од став 3 на овој член во воената легитимација се внесува податок за датумот на престанувањето на активната воената служба.“

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6.

Член 9

Во член 74 точка 3 зборовите: „4 години“ се заменуваат со зборовите: „5 години“, а во точка 4 зборовите: „5 години“ — со зборовите: „6 години“.

Член 10

Во член 76 став 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, активен офицер што е произведен во чин поручник врз основа на висока стручна подготовка стечена на факултет или во друга висока школа во граѓанството на која редовното школување трае десет или повеќе семестри, а се наоѓа во служба на која ѝ одговара неговата стручна подготовка, се унапредува во чин капетан кога во чинот поручник ќе помине две години.“

Член 11

Во член 77 став 1 во точка 1 зборовите: „три години“ се заменува со зборовите: „четири години“, а во точка 2 зборовите: „пет години“ — со зборовите: „шест години“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на точка 2 став 1 од овој член, активен офицер во чин капетан кој има виша стручна подготовка и ги исполнува општите услови за унапредување, ако во единица заклучно со полк, односно со бригада е поставен на должност за која со формацијата е предвиден чин капетан I класа или повисок чин и ако во последното редовно оценување пред унапредувањето добил оценка „особено се истакнува“, се унапредува во чин капетан I класа, ако во чинот капетан помине пет години.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: „став 2“ се заменуваат со зборовите: „став 3“, а зборовите „три години“ — со зборовите: „четири години.“

Член 12

Во член 78 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на точка 2 став 1 од овој член, активен офицер во чин капетан I класа кој има виша стручна подготовка и ги исполнува општите услови за унапредување, ако во единица заклучно со полк, односно бригада е поставен на должност за која со формацијата е предвиден чин мајор или повисок чин, ако на таа должност поминал една година и ако во последното редовно оценување пред унапредувањето добил оценка „особено се истакнува“, се унапредува во чин мајор, ако во чинот капетан I класа помине пет години.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, на крајот, зборовите: „во став 1 од овој член“ се заменуваат со зборовите: „во ст. 1 и 2 на овој член“.

Член 13

Во член 80 став 1 точка 1 зборовите: „четири години“ се заменуваат со зборовите: „пет години“, а во точка 2 зборовите: „шест години“ — со зборовите: „седум години“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на точка 2 став 1 од овој член, активен офицер во чин мајор кој има виша стручна подготовка и ги исполнува општите услови за унапредување, ако во единица заклучно со полк, односно бригада е поставен на должност за која со формацијата е предвиден чин потполковник или повисок чин, ако на таа должност поминал една година и ако во последното редовно оценување пред унапредувањето добил оценка „особено се истакнува“, се унапредува во чин потполковник, ако во чинот мајор помине шест години.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „во став 1“ се заменуваат со зборовите: „во ст. 1 и 2“.

Во досегашниот став 3, кој станува став 4 зборовите: „според став 2“ се заменуваат со зборовите: „според став 2, односно според став 3“, а зборовите: „шест години“ со зборовите: „пет години“.

Член 14

Во член 82 ст. 1 и 2 зборовите: „80 став 2“ се заменуваат со зборовите: „80 став 3“.

Член 15

Во член 84 став 1 се менува и гласи:

„Ако активен офицер во чин капетан, капетан I класа или мајор, непосредно пред упатувањето на школување (член 291), односно пред разрешувањето од должност поради лекување и боледување (член 293) или пред ставањето на располагање според одредбите на член 294 став 1 точ. 1 и 2 од овој закон, бил поставен на формациско место со повисок чин или се наоѓал на должност во единица заклучно со полк, односно со бригада, се смета дека во поглед на условите за унапредување за време на школувањето, лекувањето и боледувањето, односно располагањето, е поставен на формациско место со повисок чин, односно дека е на должност во единица заклучно со полк, односно со бригада.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако активен офицер, заради унапредување во повисок чин, треба да помине определено време на местото за кое со формацијата е предвиден чин повисок од чинот што го има, во времето што го поминал на тоа формациско место се смета и времето поминато во својство на вршител на должноста непосредно пред поставувањето.“

Член 16

Во член 85 став 1 точка 1 во алинеја 2 зборовите: „3 години“ се заменуваат со зборовите: „4 години“, а во алинеја 3 зборовите: „4 години“ — со зборовите: „5 години“.

Во точка 2 во алинеја 3 зборовите: „3 години“ се заменуваат со зборовите: „4 години“, а во алинеја 5 зборовите: „6 години“ — со зборовите: „7 години“.

Точка 3 се менува и гласи:

„3) активен воен службеник со висока стручна подготовка:

- во VI класа — 3 години;
- во V класа — 4 години;
- во IV класа — 4 години;
- во III класа — 6 години;
- во II класа — 7 години.“

Член 17

Во член 124 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Оценувањето на активно воено лице го врши претпоставениот старешина на положба командант на батаљон или на повисока положба. Ако тој старешина не му е непосредно претпоставен на активното воено лице што го оценува, тој службената оценка ја дава по претходно прибавено мислење од непосредно претпоставениот старешина на положба командир на чета.“

Непосредно повисокиот претпоставен старешина по службена должност, во рок од еден месец од денот на соопштувањето на оценка против која не е изјавена жалба, ќе ја измени оцената што ја дал старешината од став 1 на овој член, ако најде дека оцената не е дадена во согласност со мерилата пропишани во чл. 122 и 123 од овој закон, ако оцената не им одговара во целост или во одделен дел на личните квалитети и резултати на трудот на оценетото лице или ако е очигледно дека заклучокот на оцената не е во согласност со содржината на оцената.“

Член 18

Во член 144 став 3 се менува и гласи:

„Надоместот на погребните трошоци од ст. 1 и 2 на овој член припаѓа во износ што го утврдило собранието на заедницата на воените осигуреници за случај на смрт на воен осигуреник.“

Член 19

Во член 157 став 2, на крајот, се додаваат зборовите: „или смрт на друг член на семејството што го издржувал и со кого живеел во заедничко домаќинство“.

Член 20

Во член 162 точка 4, на крајот, точката се заменува со точка и запирка, и се додава нова точка 5, која гласи:

„5) секое друго постапување спротивно на прописите со кое му се наштетува на угледот на вооружените сили“.

Член 21

Во член 166 став 1 по точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а) намалување на месечната плата за 5% до 10% во траење од еден до 12 месеци;“.

Член 22

Во член 170 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок од одредбите од ст. 2 и 3 на овој член, ако со пресуда на Вишиот воен дисциплински суд, за сторен дисциплински престап, е изречена дисциплинска казна против која може да се поведе управен спор, постапката поради тој дисциплински престап може да се води и по истекот на рокот од став 1, односно став 2 на овој член, но не подолго од две години од денот кога е сторен тој престап, односно кога претпоставениот старешина узнае дека е извршен дисциплински престап давање на неточни податоци.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 23

Член 186 се менува и гласи:

„Против одлуката за изречената дисциплинска мерка, односно казна затвор според одредбата од член 167 став 1 на овој закон, лицето кому мерката, односно казната затвор му е изречена, може да изјави жалба во рок од три дена од денот на соопштувањето на одлуката.“

Жалбата не го задржува извршувањето на дисциплинската мерка, освен ако е изјавена против одлука со која е изречена дисциплинската мерка војнички притвор и губење на чинот што го стекнал војникот, односно питомецот.

По жалбата решава старешината непосредно повисок од оној што ја изрекол дисциплинската мерка, односно казната затвор.

Кога старешината решава по жалбата или ја цени правилноста на одлуката по службена должност, може изречената дисциплинска мерка, односно казна затвор, да ја потврди, намали или ублажи или да ја поништи одлуката.

Против второстепената одлука на старешината, како и против првостепената одлука против која не може да се изјави жалба, не може да се води управен спор, освен ако е изречена казната затвор од член 167 став 1 на овој закон.“

Член 24

Во член 191 став 2 се менува и гласи:

„Секретарот на судот му помага на претседателот на судот, односно на претседателот на советот

во подготвување и водење на претресот и врши други стручни работи што ќе му ги определи претседателот на судот. Секретарот на судот мора да биде дипломиран правник.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„При воениот дисциплински суд постои воен дисциплински обвинител и потребен број негови заменици.“

Член 25

Во член 192 став 1, во уводната реченица, зборовите: „обвинителот, заменикот на обвинителот“ се заменуваат со зборовите: „воениот дисциплински обвинител и неговите заменици“.

Член 26

Во член 198 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Одлуката за жалба Вишиот воен дисциплински суд ја донесува на седница на советот.“

Член 27

По член 198 се додава нов член 198а, кој гласи:

„Против пресудата од Вишиот воен дисциплински суд, со која е изречена дисциплинска казна: запирање во напредувањето, намалување на месечната плата, враќање на формациско место со понизок чин, односно со понизок степен на стручна подготовка или сменување од должноста на воен старешина со забрана за повторно именување, односно поставување на таа должност, не може да се води управен спор.“

Член 28

Во член 202 точка 3 се менува и гласи:

„3) потешка повреда на работните обврски, односно друга повреда на работната дисциплина поради која е изречена дисциплинската мерка престанување на работниот однос;“.

Член 29

Во член 203 став 2, на крајот, точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а околностите под кои е сторен престапот или личните својства на сторителот појавени при извршувањето на престапот укажуваат дека сторителот е недостоен да има чин односно класа“.

Член 30

Во член 210 став 2 зборовите: „воениот дисциплински обвинител“ се заменуваат со: „обвинителот“.

Член 31

По член 220 се додаваат назив на нов оддел 3а и нов член 220а, кои гласат:

„3а. Одговорност за стопански престапи

Член 220а

Активното воено лице кое во својство на одговорно лице во воена единица, односно воена единица ќе стори стопански престап, одговара за тој престап според одредбите на овој закон за одговорноста за дисциплински престапи.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член воениот дисциплински суд може на активното воено лице да му изрече некоја од дисциплинските казни пропишани со овој закон за дисциплински престапи или парична казна пропишана за стопански престап што го сторило тоа лице.“

Член 32

Во член 221 став 1 се менува и гласи:

„Воено лице на служба во ЈНА е должно да ја надомести штетата која во врска со вршењето на службата ѝ ја сторило федерацијата намерно или со крајно невнимание.“

Ст. 2 и 3 се бришат.

Досегашниот став 4 станува став 2.

Член 33

Член 232 се менува и гласи:

„Со прописот од член 238 на овој закон се определува кога воениот старешина надлежен за решавање за штетата е должен да определи комисија која ќе ги разгледа списите на предметот и ќе предложи начин на кој треба да се одлучи за штетата.“

Член 34

Член 236 се менува и гласи:

„За одлучување за штетата се надлежни сојузниот секретар и старешините на воените единици, односно на воените установи. Старешините на воените единици, односно на воените установи можат да одлучуваат за штета во износ до 100.000 динари.“

Член 35

Во член 246 став 1 точка 3 зборовите: „строг затвор“ се заменуваат со зборовите: „затвор подолга од три години“.

Член 36

Во член 247 став 1 се заменува со два нови става, кои гласат:

„На лицето кое загубило чин, односно класа врз основа на одредбите од член 246 став 1 точ. 2 и 3 од овој закон, може да му се врати чинот, односно класата ако тоа со особено залагање покаже дека тоа го заслужува, а делото поради кое го загубил чинот, односно класата не го сторило од нечесни побуди.“

За враќање на чинот, односно на класата според одредбата од став 1 на овој член решаваат:

1) Врховниот командант — ако се враќа чинот офицер;

2) сојузниот секретар — ако се враќа чинот помлад офицер или класата воен службеник.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 37

Во член 254 се додава нов став 2, кој гласи:

„Активно воено лице кое е поставено според одредбата од став 1 на овој член може да се смени од формациското место на кое е поставено, ако се оцени дека не задоволило на должноста. Со прописот од член 301 на овој закон ќе се определи кога се смета дека активно воено лице не задоволило на должноста.“

Член 38

Во член 262 став 1 по зборовите: „формациско место“ се додаваат зборовите: „или поради ограничена способност за трупна служба или за должноста што ја врши“.

Член 39

Во член 270 зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „две години“.

Член 40

Во член 274 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Активно воено лице може да се премести по молба ако во активна воена служба поминало шест години.“

По шест години поминати во активна воена служба, активното воено лице може по молба да се

премести ако во гарнизонот од кој бара преместување поминало три години.“

Член 41

Во член 275 став 3 се менува и гласи:

„Во случаите од став 2 на овој член на активното воено лице му припаѓа посебен додаток чијашто височина се определува со прописот од член 336 на овој закон.“

Член 42

Во член 283 зборот: „пензиско“ се брише.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Брачниот другар на активно воено лице кому правото на продолжено осигурување му престанало поради вработување на определено време, има право на продолжено осигурување и по престанувањето на тоа вработување, до истекот на рокот од став 1 на овој член.“

Член 43

Во член 285 став 2 зборот: „упатува“ се заменува со зборот: „распоредува“.

Член 44

Член 294 се менува и гласи:

„Активното воено лице се става на располагање, и тоа:

1) ако по укинување на организационата единица или на неговото формациско место или поради други организационо-формациски измени не може да биде поставено на друго формациско место;

2) ако се оцени дека е ограничено способно за трупна служба или за должноста што ја врши, а не може да биде поставено на соодветна должноста;

3) ако се оцени дека на должноста не задоволило, а не може да биде поставено на друга должноста.“

Активното воено лице ставено на располагање ги има за тоа време правата на својот чин, односно класа и напредува под условите пропишани со овој закон, а должно е да ги врши работите што ќе му ги определи претпоставениот старешина.“

Член 45

Во член 301 по зборовите: „преместувањата на активните воени лица;“ се додаваат зборовите: „за правото на надомест поради престанување на вработувањето на брачниот другар на активното воено лице преместено по потреба на службата;“.

Член 46

Член 309 се менува и гласи:

„Платата се определува според чинот, односно класата, формациското место, годините на служба поминати во чинот, односно во класата и по основ на минатиот труд на активните воени лица, а се состои од платата според чинот, односно класата, со периодски повишици и од полагајната плата.“

Член 47

Во член 310, по став 3, се додаваат два нови става, кои гласат:

„Времето кое активното воено лице ќе го помине на функција во странство на која не врши воена служба, не му се засметува за определување на периодски повишици во смисла на став 2 од овој член.“

Дел од платата кој на активното воено лице му припаѓа по основ на минатиот труд се утврдува во рамките на платата според чинот, односно класата, и полагајната плата, согласно со основите и мерилата, според кои се врши распределба на средствата за лични доходи по основ на минатиот труд на работниците во сојузните органи на управата.“

Член 48

Член 317 се менува и гласи:

„На вршителот на должноста му припаѓаат положбајната плата и посебниот додаток што би му припаѓале да е поставен на формациското место на кое ја врши должноста.

Според одредбата од став 1 на овој член му се определуваат положбајната плата и посебниот додаток и на застапникот ако е тоа за него поповолно, кога застапувањето трае подолго од еден месец, освен во случај на застапување на старешина кој користи годишен одмор.“

Член 49

Во член 318 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„На активното воено лице му припаѓаат плата, армиски додаток и посебни додатоци во износите пропишани за чинот, односно класата што ја има и положбата на која се наоѓало до тогаш, за време на годишен одмор, наградно отсуство и друго одобрено отсуство, освен неплатено отсуство, додека се наоѓа на располагање и за време на школување и приправнички стаж кои траат до една година.

На активното воено лице кое се наоѓа на школување или на приправнички стаж во траење подолго од една година му припаѓаат плата и армиски додаток во износите пропишани за чинот, односно класата што ја има и положбата на која се наоѓало до упатувањето на школување или усовршување, односно на приправнички стаж, а посебни додатоци — ако за време на школувањето, односно на приправничкиот стаж ги исполнува условите пропишани за примање на тие додатоци.“

Член 50

Во член 321 зборовите: „што ги примало до поведувањето на кривичната постапка“ се заменуваат со зборовите: „што според чинот, односно класата што ја има и положбата на која се наоѓало до поведувањето на кривичната постапка, би ги примало да не е осудено.“

Член 51

Во член 332 се додава нов став 2, кој гласи:

„На активното воено лице може да му се додели посебна награда ако при извршувањето на определени задачи се изложило на посебни напори или на зголемени ризици.“

Член 52

Во член 335 став 1 зборовите: „активна воена служба“ се заменуваат со зборот: „ЈНА“.

Член 53

Во член 345 став 1 зборовите: „(брачен другар и деца)“ се бришат.

Член 54

Во член 346 зборот: „семеен“ се брише.

Член 55

Во член 367 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„На активното воено лице кое има повеќе од 80 години пензиски стаж или повеќе од 50 години возраст (маж), односно повеќе од 25 години пензиски стаж или повеќе од 50 години возраст (жена), може платениот годишен одмор да му се зголеми до десет работни дена.“

Член 56

Во член 369 точка 6 се менува и гласи:

„б) кое на работното место е изложено на дејство на зрачење или на хемиски материи штетни

за здравјето, чие штетно дејство не може во целост да се отстрани со заштитни мерки;“.

Член 57

Член 375 се менува и гласи:

„Редовното отсуство изнесува:

- 1) за војниците на едногодишен воен рок — 15 дена;
- 2) за војниците на петнаесетмесечен воен рок — 18 дена;
- 3) за војниците на осумнаесетмесечен воен рок — 21 ден.“

Член 58

Во член 379 став 1 се менува и гласи:

„На воено лице кое врши особено тешки и за здравјето штетни работи му припаѓа годишно до 30 дена платено отсуство за закрепнување, и тоа: на лице кое врши летачка служба во единиците заклучно со авио-бригада, на наставник и инспектор по летање и на лице кое ги врши работите од член 369 точ. 5 до 7 на овој закон.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„На активно воено лице кому му е одобрено отсуство за закрепнување според одредбата од став 1, односно став 2 од овој член, не му припаѓа зголемен годишен одмор според одредбата од член 367 став 3 од овој закон.“

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и гласи:

„Платено отсуство за закрепнување се одобрува најрано по шест месеци поминати на должноста, односно на работите од став 1 на овој член.“

Член 59

Во член 389 зборовите: „ранг на командант на полк или повисок ранг“ се заменуваат со зборовите: „од член 496 на овој закон“.

Член 60

Во член 392 став 1 зборовите: „и став 2 точка 1“ се заменуваат со зборовите: „и став 2 точ. 1, 2 и 4“.

Член 61

Член 393 се менува и гласи:

„Се овластува сојузниот секретар да донесе поблиски прописи: за зголемување на годишниот одмор на активните воени лица според одредбата од член 367 став 3 од овој закон; за условите кога, во смисла на чл. 369 и 379 на овој закон, се смета дека активното воено лице врши летачка и падобранска служба, односно служба на граница или дека е качено на подморница, дека врши должност на нуркач или на поморски диверзант, дека е изложено на дејство на зрачење или на хемиски материи штетни за здравјето; за времето и начинот на користење на годишниот одмор на активните воени лица и на редовното отсуство на војниците, како и поблиски прописи за другите отсуства предвидени со овој закон и да го определи износот на надоместот за користење на годишниот одмор на активните воени лица во границите на средствата одобрени во финансискиот план на Сојузниот секретаријат за наредна одбрана.“

Член 62

Во член 394 став 2 се менува и гласи:

„На активно воено лице може да му престане службата:

- 1) кога ќе наполни 40 (маж) односно 35 (жена) години пензиски стаж;
- 2) кога ќе ги наполни годините на возраст пропишани во член 396 од овој закон, ако тоа го бараат потребите на службата;
- 3) поради преминување на работа надвор од ЈНА на барање од друг државен орган, организација на здружен труд, односно друга организација или заедница, ако тоа го дозволуваат потребите на

службата и ако активното воено лице се согласи со тоа;

4) ако е избрано, именувано, односно поставено на самоуправа, јавна или друга функција, надвор од вооружените сили и ако даде согласност да ја врши таа функција.“

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на точка 2 став 2 до овој член, сојузниот секретар може да одлучи да му престане службата на активното воено лице кое не ги наполнило годините возраст пропишани во член 396 на овој закон, а ја исполнило обврската за служење во ЈНА во врска со школувањето, стипендирањето или специјализацијата, ако тоа го бараат потребите на службата и ако лицето се согласи со тоа.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, по зборовите: „престане службата“ се додаваат зборовите: „според одредбата на точка 3 став 1 од овој член“.

Член 63

Во член 396 став 3 наместо: „(294)“ треба да стои: „(член 294)“, а потоа се додаваат зборовите: „или во текот на постапката за престанување на службата“.

Член 64

Во член 397 став 1 зборовите: „член 294 ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „член 294 став 1“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Служба не може да му престане според одредбата на член 394 став 2 точка 2 од овој закон на активно воено лице кое има 30 (маж), односно 25 (жена) години пензиски стаж ако не стекнало право на пензија или на паричен надомест.“

Член 65

Во член 399 став 4 зборовите: „став 2 точка 2“ се заменуваат со зборовите: „став 2 точ. 3 и 4“, а по зборовите: „писмената согласност“ се додаваат запирка и зборовите: „односно од денот на избор или на именувањето“.

Член 66

Во член 401 став 2 зборовите: „став 2 точка 1 и став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 2 точ. 1 и 2 и ст. 3 и 4“.

Во став 4 зборовите: „став 2 точка 2“ се заменуваат со зборовите: „став 2 точ. 3 и 4“.

Член 67

Во член 402 став 1 зборот: „резрешувањето“ се заменува со: „разрешувањето“.

Член 68

Во член 403 зборовите: „во член 394 став 2 точка 1“ се заменуваат со зборовите: „во член 394 став 2 точ. 1 и 2“, а зборовите: „во член 294 ст. 1 и 2“ — со зборовите: „во член 294 став 1“.

Член 69

Член 404 се менува и гласи:

„Лицето кое ги наполнило годините на возраст од член 396 на овој закон, на кое му престанала активната воена служба според одредбите на член 394 став 1 точ. 2 и 3 и став 2 точка 2 од овој закон, како и лицето кому таа служба му престанала според одредбата на член 394 став 3 од овој закон, има право на месечен паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата (во натамошниот текст: паричен надомест), ако во моментот на престанувањето на активната воена служба нема 40 (маж) односно 35 (жена) години пензиски стаж, а во активна воена служба поминало најмалку 25 години.“

Лице на кое му престанала активната воена служба според одредбите на член 394 став 1 точка 3 и став 4 на овој закон, со негова согласност пред наполнетите години на возраст од член 396 од овој закон, има право на паричен надомест ако до денот на престанувањето на активната воена служба поминало во ЈНА најмалку 25 години и ако има најмалку 30 години пензиски стаж.“

Член 70

Во член 405 став 1 по зборовите: „споменина 1941“ се додаваат зборовите: „и на лице одликувано со Орден на народен херој“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, на лицето на кое му престанала активна воена служба, според одредбата на член 394 став 3 од овој закон, височината на паричниот надомест му се определува според годините на пензискиот стаж остварен до денот на престанувањето на активната воена служба, на начин на кој се определува височината на старосната пензија според пропишаните на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

По досегашниот став 4, кој станува став 5, се додава нов став 6, кој гласи:

„Ако просечните животни трошоци почувствително пораснат во првата половина на календарската година, паричниот надомест определен според ст. 3 и 4 на овој член може по 30 јуни да се усогласи со движењето на просечните животни трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на начин што ќе го пропише сојузниот секретар, имајќи предвид како, во врска со тој пораст на животните трошоци, се усогласуваат пензиите на воените осигуреници.“

Член 71

Во член 408 зборовите: „и стажот на осигурување“ се бришат, а зборот: „сметаат“ се заменуваат со зборот: „смета“.

Член 72

Член 409 се менува и гласи:

„На корисник на надоместот не му припаѓа паричен надомест кога ќе се вработи или кога самостојно врши професионална дејност, односно самостојна дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани, по основа на која е пензиски осигурен, како и за време на воена вежба во вооружените сили ако за тоа време му припаѓа надомест, односно плата според прописите за надоместот, односно за платата за време на воена вежба.“

Член 73

Член 410 се брише.

Член 74

Во член 411 зборовите: „или строг затвор“ се бришат.

Член 75

Во член 417 став 1 зборовите: „според член 394 став 1 точка 3 на овој закон, а е ставено на располагање според член 294 став 3 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „според одредбата на член 394 став 4 од овој закон“.

Член 76

Членот 423 се менува и гласи:

„Со конкурс се пополнуваат работните места предвидени за граѓански лица на раководни должности за кои се бара висока стручна подготовка, освен во случајот од член 430 на овој закон.“

Член 77

Во член 431 став 1 точка 5, на крајот, точката се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 6, која гласи:

„б) ако се пријма на стажирање, на специјализација или на усовршување, под условите утврдени со закон.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„На граѓанско лице применo во служба на определено време заради вршење работи во странство и на граѓанско лице применo во служба на определено време заради замена на привремено отсутно граѓанско лице или на активно воено лице упатено на работа во странство, му престанува службата во ЈНА со денот на завршувањето на работата во странство, односно со денот на враќањето на отсутното лице од работа во странство, со тоа што службата на определено време во овие случаи не може да трае подолго од четири години.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 78

Член 432 се менува и гласи:

„Под еднакви услови првенство при изборот за прием во служба има брачниот другар на активното воено лице и на граѓанското лице преместено по потреба на службата кому што поради тоа преместување му престанува вработувањето, кандидатот чијшто прием во служба не бара зголемување на расходите на воената единица, односно на воената установа поради патни и други трошоци или надомест поради одвоен живот, а потоа кандидатот кој е резервен помлад офицер, офицер или воен службеник, а не е уживател на пензија или корисник на надомест.“

Член 79

Во член 437 став 4 по зборовите: „донесена по жалба“, се додаваат зборовите: „како и против првостепенa одлука против која не може да се изјави жалба“.

Во став 5 зборовите: „по жалба“ се бришат.

Член 80

Во член 439 ст. 2 и 3 се заменуваат со нов став 2, кој гласи:

„Одредбите на член 52 од овој закон за извршување на наредбите на воените лица се применуваат и врз граѓанските лица.“

Член 81

Во член 447 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Со пропис на сојузниот секретар можат да се воведуваат и други звања според природата на работите што граѓанските лица ги вршат во ЈНА.“

Член 82

Член 450 се брише.

Член 83

Во член 453 став 4 по зборовите: „чл. 366“ се додаваат зборовите: „367 став 3, член“.

Член 84

Во член 456 став 3 се менува и гласи:

„Рамковните износи за определување на платата од став 2 на овој член се утврдуваат така што основната плата на граѓанското лице со додатоките што му припаѓаат, освен додатокот што се определува според условите на работата во ЈНА, да биде во согласност со личните приходи на работниците од иста стручност кои работат на соодветни работи во организациите на здружен труд, во местото во кое е воената единица, односно воената установа.“

Член 85

Член 457 се менува и гласи:

„Додатоците му се определуваат на граѓанското лице според условите на работата во ЈНА, условите на работата на работното место и по основ на минатиот труд.“

Член 86

Во член 463 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„За часови на ноќно работно време, работа подолга од полното работно време и работа во денови на празници, на граѓанското лице платата му се зголемува според мерилата и на начин на кој по овие основи се врши распределба на средствата за лични приходи и други примања на работниците во сојузните органи на управата.“

На граѓанското лице не му припаѓа плата за работа подолга од полното работно време и за работа во денови на празници ако таа работа е наредена поради несреќа (пожар, поплава, земјотрес и др.) што ќе ѝ се случи или непосредно ѝ се закачува на воената единица, односно на воената установа во која е на служба или поради приправноста на таа воена единица односно воена установа.“

Член 87

Во член 471 став 1 точка 3, на крајот, се додаваат зборовите: „или ако не се јави на конкурс за повторен избор на работното место на кое се наоѓало до тогаш“.

Точка 4 се менува и гласи:

„4) кога ќе ги исполни условите за лична пензија;“.

Член 88

Во член 480 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Во случај на смрт на граѓанското лице, испратнината што би му се исплатила според одредбите од став 4 на овој член му се исплатува на неговото семејство ако никој од членовите на семејството нема право на еднократна парична помош.“

Член 89

Член 483 се менува и гласи:

„Врз граѓанските лица се применуваат следните одредби од овој закон што се однесуваат на воените лица:

- 1) за состанокот на воената единица односно воената установа (чл. 49 до 51);
- 2) за поплаките и другите поднесоци (чл. 56 до 59 и член 60 ст. 2 и 3);
- 3) за чувањето на државна, воена, службена и деловна тајна (член 61);
- 4) за патувањето во странство, за примањето на странско одликување и за зачленувањето во странско здружение (член 66 став 1 и член 67);
- 5) за одликувањата и пофалбите (чл. 130 и 132);
- 6) за еднократната парична помош и за другите права во врска со оштетување на организмот или со смртта на активното воено лице (член 145 ст. 1 до 4, член 146 став 1 и чл. 147 до 152);
- 7) за правото на членовите на семејството на умерено активно воено лице, односно за правото на активното воено лице во случај на смрт на член од потесното семејство, на надомест на трошоците за превоз на посмртните останки до местото на погребот, ако граѓанското лице е преместено по потреба на службата (член 157);
- 8) за наградите (чл. 332 и 333);
- 9) за надоместите на патните и други трошоци на активните воени лица (чл. 340 до 346 и чл. 349 и 350) освен за надоместот на селидбените трошоци за селидба до местото во кое сака да се настани по престанувањето на службата во ЈНА, ако граѓан-

ското лице во местото во кое му престанало службата во ЈНА не било преместено по потреба на службата;

10) за правото на бесплатно сместување кога привремено престојува во воената единица, односно воената установа, ако на граѓанското лице по овој основ не му се зголемува платата и за правото на бесплатен оброк храна за време на вршењето на службата која предизвикува зголемени физички или психички напори (член 352 ст. 3 и 4);

11) за дисциплинската одговорност на активните воени лица (чл. 160 до 163, член 164 став 2, чл. 165 и 168, чл. 170 до 172, чл. 174 до 176, чл. 178 до 182, чл. 185 и 186, чл. 188 до 198, чл. 199 и 200 и член 503), со тоа: што на граѓанските лица за дисциплински престапи можат да им се изрекуваат следните дисциплински казни: укор, строг укор, распоред на друго работно место што ѝ одговара на стручната подготовка на граѓанското лице, намалување на месечната плата за 5% до 10% во траењето од еден до 12 месеци или отпуштање од службата во ЈНА; што бранител на обвинетото граѓанско лице пред воениот дисциплински суд може да биде и граѓанско лице; што одредбите на член 173 од овој закон сообразно се применуваат во поглед на граѓанското лице на кое му престанала службата поради казната отпуштање од служба во ЈНА и што управен спор не може да се води против пресуда на Вишиот воен дисциплински суд ако е изречена дисциплинската казна: укор, строг укор, распоред на друго работно место што ѝ одговара на стручната подготовка на граѓанското лице или намалување на месечната плата;

12) за одговорноста за стопански престапи (чл. 220а);

13) за материјалната одговорност (чл. 221 до 237);

14) за отстранувањето од должноста (чл. 296 до 298).

Одредбите на подзаконските прописи донесени за спроведувањето на одредбите на став 1 од овој член, сообразно се применуваат и врз граѓанските лица.“

Член 90

По член 497 се додава нов член 497а, кој гласи:

„За жалбата во управните работи против решението на старешината од чл. 496 и 497 на овој закон решава старешината на воената единица, односно на воената установа непосредно претпоставен на старешината што го донел првостепеното решение.“

Член 91

Во член 504 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Воените службеници од став 1 на овој член кои поради ограничениот број места определени со формацијата за пополнување со активни воени службеници не можат да се постават во рамките на службата на која ѝ припаѓаат, по исклучок од одредбите на член 288 став 1 од овој закон, можат да се постават во рамките на друга служба ако за такво поставување дадат согласност.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 92

Во член 508 став 2 зборовите: „кој е произведен во чин на офицер по положениот испит за чин на активен потпоручник“ се заменуваат со зборовите: „кој има средна стручна подготовка.“

Член 93

Во член 520, по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, траењето на обрската за останување на служба во ЈНА на активните воени лица и на пилотите што се школувале во воените школи за пилоти, се определува според одредбите на член 306 став 4 од овој закон.“

Член 94

Питомецот на школа за активни офицери кој до денот на влегувањето во сила на овој закон стекнал чин постар водник го задржува тој чин под условите пропишани со сојузен закон.

Член 95

Одредбите од чл. 9, 11, 13 и 16 на овој закон за продолжување на времето во чиновите: постар водник, постар водник I класа, капетан и мајор односно во класите на воени службеници: VII, VI, V и III, заради унапредување во повисок чин, односно класа, ќе се применат врз активните помлади офицери и врз активните офицери, односно врз активните воени службеници кои во тие чинови, односно класи ќе се затечат на 1 јануари 1981 година или по тој ден ќе стекнат некој од тие чинови, односно класи.

Член 96

Активното воено лице што до денот на влегувањето во сила на овој закон е ставено на располагање според одредбите на член 249 ст. 2 до 4 од Законот за службата во вооружените сили, останува на располагање додека не ќе му се регулира состојбата во службата на друг начин пропишан со тој закон, односно додека не ќе истече времето пропишано во член 295 од тој закон.

Активното воено лице од став 1 на овој член на кое ќе му престане службата според одредбата на член 394 став 1 точка 3 од Законот за службата во вооружените сили стекнува право на паричен надомест, односно право на оспособување за друга служба, под условите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 97

По исклучок од одредбата на член 72 од овој закон, корисникот на надомест што на денот на влегувањето во сила на овој закон бил вработен или вршел професионална дејност, односно самостојна дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани, по основа на која е пензиски осигурен, има право на паричен надомест во износ што му припаѓа според одредбите на член 410 од Законот за службата во вооружените сили, додека му трае тоа вработување, односно додека ја врши таа дејност.

Член 98

Одредбите на член 70 став 2 од овој закон не се однесуваат на корисникот на паричен надомест кому му престанала активната воена служба според одредбата на член 394 став 3 од Законот за службата во вооружените сили и кој го остварил правото на паричен надомест под условите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 99

Во член 2 и 16, член 19 став 1 и член 33 став 1 зборовите: „југословенски државјани“ односно „југословенски државјанин“, се заменуваат со зборовите: „државјани на СФРЈ“ односно „државјанин на СФРЈ“, а во чл. 14 и 15 и член 248 став 1 точка 1 зборовите: „југословенско државјанство“ односно „југословенското државјанство“ се заменуваат со зборовите: „државјанство на СФРЈ“ односно „државјанството на СФРЈ“.

Во член 14 став 1, член 330 став 1, член 331 ст. 1, 3 и 5, член 407 став 1 и во член 462 зборот: „Ју“

гославија“ се заменува со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Досегашните чл. 99 и 100 стануваат чл. 100 и 101,

Член 100

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за службата во вооружените сили.

Член 101

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

77.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 31 јануари 1978 година.

ПР бр. 673

31 јануари 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74) во член 8 став 2 зборот: „осум“ се заменува со зборот: „десет“.

Член 2

Во член 10 став 1 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Функционерот во сојузен орган кој го избира, именува или поставува Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, Претседателот на Републиката, Сојузниот извршен совет или Претседателството на Собранието на СФРЈ, не може, во исто време да биде и делегат во Сојузниот собор.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, воениот старешина кој го поставува Претседа-

телот на Републиката, како врховен командант на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, може да биде избран за делегат во Сојузниот собор ако не врши функција потсекретар или помошник на сојузниот секретар за народна одбрана“.

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 3

Член 13 се менува и гласи:

„На делегатот во Сојузниот собор му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран:

1) ако во рок од шеесет дена од денот на престанувањето на функцијата член на делегација не биде избран во друга делегација во истата република, односно автономна покраина;

2) ако со правосилна судска одлука биде лишен од деловна способност;

3) ако со правосилна судска одлука биде осуден на казната затвор во траење подолго од шест месеци или на друга потешка казна, или ако со правосилна судска одлука биде прогласен ца виновен за кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на СФРЈ или против човечноста и меѓународното право, или за кое и да е друго кривично дело што го прави неподобен за вршење на таа функција;

4) ако биде отповикан;

5) ако поднесе оставка;

6) ако настапи случај на неспојливост на функцијата делегат со функција од член 10 на овој закон.

За престанувањето на мандатот на делегатот поради неподобност за вршење на функцијата делегат во Сојузниот собор во смисла на одредбата на точка 3) став 1 од овој член — одлучува Сојузниот собор.

За престанувањето на функцијата член на делегација на делегат во Сојузниот собор, делегацијата е должна во рок од осум дена да ја извести општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 4

Во член 19 став 2 се менува и гласи:

„Работите во врска со спроведувањето на изборите и отповикот на делегати ги вршат, во согласност со одредбите на овој закон, и републичката, покраинската и општинската изборна комисија или друг соодветен орган што се формира за спроведување на изборите и отповикот на делегати во Собранието на републиката, односно во Собранието на автономната покраина и во Собранието на општината (во натамошниот текст: републичка, покраинска и општинска изборна комисија).“

Член 5

Во член 20 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Членовите на Комисијата и нивните заменици се именуваат, по правило, од редот на членовите на избраните тела на општествено-политичките организации во федерацијата.“

Член 6

Во член 21 став 1 се брише.

Во став 2 по зборот: „Комисијата“ се додаваат зборовите: „за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор“.

Член 7

По член 24 се додава нов член 24а, кој гласи:

„Делегацијата на основната самоуправни организација и заедница, односно на општествено-политичка организација во која на делегатот во Сојузниот собор му престанала функција член на делегација е должна, во рок од осум дена од денот на пре-

станувањето на функцијата член на делегација, да ја извести за тоа Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор.

Делегацијата на основната самоуправна организација и заедница, односно на општествено-политичката организација во која делегатот од став 1 на овој член е избран за член на делегацијата е должна во рок од осум дена од денот кога е избран делегатот за член на делегацијата, да ја извести за тоа Комисијата.

Општинската изборна комисија е должна веднаш по узнавањето дека на делегатот му престанала функцијата член на делегација, односно дека е избран за член на друга делегација, да ја извести за тоа Комисијата.

Комисијата е должна веднаш по узнавањето дека на делегатот му престанала функцијата член на делегација да ја извести за тоа конференцијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на републиката односно на автономната покраина.“

Член 8

Член 27 се брише.

Член 9

Член 28 се менува и гласи:

„Начинот и постапката за предлагање и утврдување на кандидати за делегати во Сојузниот собор се пропишуваат со овој закон и, во согласност со одредбите од овој закон, се утврдуваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.“

Член 10

Во член 29 став 2 се заменува со три нови става, кои гласат:

„Кога на постапката за предлагање и утврдување на кандидати и претходно одржување на собири на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници, састанок во општествено-политичките организации или седници на органите на управување во основните самоуправни организации и заедници на кои се расправало за мерилата за предлагање на кандидати и за можните кандидати, членовите на делегацијата на кандидациониот состанок се известуваат за ставовите и мислењата на тие собири, састанок, односно седници.

Известувањето од став 2 на овој член го изнесува претставникот на организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ односно на синдикатот, друга општествено-политичка организација односно орган на управување на основната самоуправна организација и заедница.

Пред преминувањето на предлагање на кандидати за делегати, делегацијата расправа за ставовите и мислењата изнесени во известувањето од став 2 на овој член, а потоа се пристапува кон предлагање кандидати.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

Член 11

По член 31 се додава нов член 31а, кој гласи:

„По завршената постапка за предлагање на кандидати во делегациите, се спроведува постапка за утврдување на единствен список на предложените кандидати за делегати од територијата на општина или на градска односно регионална заедница на општини.

Списокот на предложените кандидати од став 1 на овој член го утврдува кандидационата конференција на делегациите во општина или во градска односно регионална заедница на општини од редот на кандидати кои се правноисправно предложени на кандидационите састанок на делегациите.

Кандидационата конференција на делегациите одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Кандидационата конференција на делегациите ја сочинуваат делегираните членови на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и делегациите на општествено-политичките организации во општина или во градска односно регионална заедница на општини.

Составот и начинот на делегирање членови на кандидационата конференција на делегациите поблиску се утврдуваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во републиката односно во автономната покраина.

Со правилата од став 5 на овој член се утврдува дали постапката за утврдување на единствен список на предложените кандидати се спроведува за територија на општина или на градска, односно регионална заедница на општини.“

Член 12

Член 32 се менува и гласи:

„На состанокот на делегацијата односно кандидационата конференција на делегациите на кој се предлагаат кандидати за делегати се води записник.

Записникот содржи: место и време на одржувањето на состанокот; назив на основната самоуправна организација или заедница односно општествено-политичката организација што ја претставува делегацијата односно означување на територијата за која е формирана кандидационата конференција на делегациите; број на членовите на делегацијата односно кандидационата конференција на делегациите и број на присутните членови; имиња на предложените кандидати кои добиле мнозинство гласови; датум на раѓањето; занимање; национална припадност на кандидатот и означување на делегацијата чиј член е, како и податоци за други околности од значење за работата на кандидациониот состанок.

Ако на кандидациониот состанок е изнесено известување во смисла на член 29 од овој закон, во записникот ќе се внесе и тоа дека делегацијата водела расправа за ставовите и мислењата од тоа известување.

По завршувањето на кандидациониот состанок, делегацијата односно кандидационата конференција на делегациите во општина доставува записник за својата работа до општинската изборна комисија, а кандидационата конференција на делегациите во градска односно регионална заедница на општини до републичката односно до покраинската изборна комисија.“

Член 13

Во член 33 став 1 зборовите: „општо избирачко право“ се заменуваат со зборовите: „право да бидат избирани за делегати.“

Став 2 се заменува со четири нови става, кои гласат:

„Откако ќе ги оцени околностите од став 1 на овој член, општинската изборна комисија составува список на правноисправно предложени кандидати во делегациите и го доставува до кандидационата конференција на делегатите во општината или во градската односно регионалната заедница на општини.

Кандидационата конференција на делегациите во општина, по завршената постапка за предлагање на кандидати доставува записник за својата работа до општинската изборна комисија која врши оценка во смисла на став 1 на овој член и потоа составува список на правноисправно предложени кандидати на кандидационата конференција на делегациите, кој го доставува до републичката односно до покраинската изборна комисија.

Ако единствениот список на кандидати се утврдува за територија на градска односно регионална заедница на општини, записникот за кандидациониот состанок на кандидационата конференција на делегациите во градската односно регионалната заедница на општини се доставува до републичката односно до покраинската изборна комисија.

Во случајот од став 4 на овој член дејствијата од став 1 на овој член ги врши републичката односно покраинската изборна комисија.“

Член 14

Член 34 се менува и гласи:

„Ако општинската или републичката односно покраинската изборна комисија утврди дека постапката за предлагање на кандидати на состанокот на делегацијата, односно кандидационата конференција на делегациите не е спроведена во согласност со одредбите на овој закон и со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ или дека предложените кандидати не ги исполнуваат условите предвидени со овој закон, ќе ја поништи со решение целата кандидациона постапка, односно дел од кандидационата постапка и ќе определи дека таа постапка во дел или во целост може да се повтори во рок од три дена.

Решението од став 1 на овој член изборната комисија веднаш го доставува до делегацијата односно до кандидационата конференција на делегациите за чија постапка на кандидирање одлучувал.“

Член 15

Во член 35 став 1 по зборовите: „на општинските изборни комисији.“ се додаваат зборовите: „односно извештаите на кандидационите конференции на делегациите во градска односно регионална заедница на општини“.

Член 16

Член 36 се менува и гласи:

„Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на републиката односно автономната покраина (во натамошниот текст: Кандидационата конференција) се формира за вршење на со овој закон и со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ определени работи за редовни, повторни и дополнителни избори, како и за отповик на делегатите.

Членовите на Кандидационата конференција се делегираат за секој изборен период.

Кандидационата конференција ја сочинуваат делегирани членови на кандидационите конференции на делегациите во општина или во градска односно регионална заедница на општини, како и делегирани членови на републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Членовите на Кандидационата конференција се делегираат од редот на членовите на кандидационите конференции на делегациите на начин кој обезбедува соодветна застапеност на делегациите од територијата на општина или градска односно регионална заедница на општини, како и од редот на членовите на републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во број кој не може да биде поголем од една третина на вкупниот број членови на Кандидационата конференција.

Составот и начинот на делегирање членови на Кандидационата конференција поблиску се утврдуваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во републиката односно во автономната покраина.“

Член 17

Во член 41 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Пред да почне утврдувањето на кандидатите за делегати до членовите на Кандидационата конференција се доставува список на кандидатите што ги предложиле кандидационите конференции на делегациите во општина или во градска односно регионална заедница на општини.

Кандидационата конференција може да расправа и одлучува само за кандидатите што ги предложиле кандидационите конференции на делегациите од став 1 на овој член.“

Член 18

Во член 46 став 1 зборовите: „член 13 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон.“ се заменуваат со зборовите: „член 13 став 1 точ. 2) и 3) на овој закон, како и во случај кога на кандидатот ќе му престане функцијата член на делегацијата.“

Во став 2 по зборовите: „ќе се постапи“ се додава зборот: „и“.

Член 19

Во член 55 став 3 зборовите: „делегати на соборот“ се заменуваат со зборовите: „делегати во соборот“.

Член 20

Во член 63 став 2 зборовите: „делегатите на секој собор“ се заменуваат со зборовите: „делегатите во секој собор“.

Член 21

Во член 68 став 2 зборовите: „на секое собрание“ се заменуваат со зборовите: „во секое собрание“ а зборовите: „делегати на собрание“ се заменуваат со зборовите: „делегати во собрание“.

Член 22

Во член 72 точка 2) зборот: „првите“ се заменува со зборот: „редовните“.

Член 23

Во член 74 став 1 зборот: „првите“ се заменува со зборот: „редовните“.

Во став 2 зборовите: „републичката, односно покраинската кандидациона конференција“ се заменуваат со зборовите: „Кандидационата конференција“.

Член 24

Во член 76 став 2 зборовите: „на републичкото, односно покраинското собрание“ се заменуваат со зборовите: „од собрание на републиката односно од собрание на автономната покраина.“

Член 25

Во член 78 став 1 зборовите: „републичката, односно покраинската кандидациона конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ“ се заменуваат со зборовите: „Кандидационата конференција“.

Во став 2 се бришат зборовите: „По исклучок,“ зборот: „ако“ се заменува со зборот: „Ако“, а зборовите: „републичката, односно покраинската кандидациона конференција“ се заменуваат со зборовите: „Кандидационата конференција“.

Член 26

Во член 80 став 2 се менува и гласи:

„При утврдувањето на предлогот за отповик на делегати, делегациите се должни да ги земат предвид и иницијативите за отповик на делегатите кои ги поднеле работните луѓе на собирите во основните самоуправни организации и заедници, на седниците на органите на управување, како и на состаноците на општествено-политичките организации.“

Член 27

Во член 92 став 1 по зборовите: „предложено за“ се додаваат зборовите: „кандидат за“.

Во став 3 зборовите: „надлежниот општински суд“ се заменуваат со зборовите: „судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина.“

Во став 4 зборот: „Општинскиот“ се брише, а зборот: „суд“ се заменува со зборот: „Судот“.

Член 28

Во член 93 став 1 зборовите: „кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на републиката, односно на автономната покраина“ се заменуваат со зборовите: „Кандидационата конференција“, а зборовите: „републиката, односно покраинската кандидациона конференција“ се заменуваат со зборовите: „Кандидационата конференција“.

Во став 3 зборовите: „до врховниот суд на републиката, односно до врховниот суд на автономната покраина“ се заменуваат со зборовите: „до судот определен со закон на републиката односно на автономната покраина“.

Став 4 се менува и гласи:

„Судот одлучува за жалбата во рок од четириесет и осум часа од приемот.“

Член 29

Во член 94 став 1 зборовите: „делегат на соборот“ се заменуваат со зборовите: „делегат во соборот“, а зборовите: „републиката односно на покраинската кандидациона конференција“, се заменуваат со зборовите: „Кандидационата конференција“.

Во став 3 зборовите: „до врховниот суд на републиката односно до врховниот суд на автономната покраина“ се заменуваат со зборовите: „до судот определен со закон на републиката односно на автономната покраина“.

Став 4 се менува и гласи:

„Судот одлучува за жалбата во рок од четириесет и осум часа од приемот.“

Член 30

Член 95 се менува и гласи:

„Против решението на општинската, републичката односно покраинската изборна комисија, донесено во смисла на член 34 од овој закон, жалба може да изјави член на делегацијата во која е предложен кандидатот односно кандидационата конференција на делегациите што ја водела постапката за кандидирање, како и лице кое во таа постапка е предложено за кандидат, во рок од четириесет и осум часа од предавањето на решението на делегацијата односно на кандидационата конференција на делегациите.“

За жалбата одлучува судот определен со закон на републиката односно на автономната покраина, во рок од четириесет и осум часа од приемот.“

Член 31

Во член 96 став 1 зборовите: „републичката, односно покраинската кандидациона конференција“ се заменуваат со зборовите: „Кандидационата конференција“, а зборовите: „кандидационата конференција“ се заменуваат со зборовите: „Кандидационата конференција“.

Став 2 се менува и гласи:

„За жалбата одлучува судот определен со закон на републиката односно на автономната покраина, во рок од четириесет и осум часа од приемот.“

Член 32

Во член 97 став 1 зборовите: „делегат на соборот“ се заменуваат со зборовите: „делегат во соборот“, а зборовите: „секој делегат“ се заменуваат со зборовите: „секој кандидат за делегат“.

Став 2 се менува и гласи:

„За жалбата одлучува судот определен со закон на републиката односно на автономната по-

краина, во рок од четириесет и осум часа од приемот.“

Член 33

Во член 98 ст. 4 и 5 се менуваат и гласат:

„Против решението подносителот на приговорот може да изјави жалба до судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина, во рок од три дена од денот на приемот.“

„Судот одлучува за жалбата во рок од три дена од денот на приемот.“

Член 34

Во член 99 во точ. 1) и 5) зборовите: „делегат на соборот“ се заменуваат со зборовите: „делегат во соборот“, а во точка 3) зборовите: „делегат на соборот“ се заменуваат со зборовите: „делегат во соборот“.

Точка 4) се менува и гласи:

„4) тој што со намера да го оневозможи или отежне одржувањето на изборот или отповикот на делегатите во Сојузниот собор, односно утврдувањето на резултатите на изборот или отповикот, ќе уништи, прикрие, оштети, или одземе некоја исправа за изборот или за отповикот, или некаков предмет што служи за избор или за отповик“.

Член 35

Во член 41 ст. 3 и 5, член 42 став 1, чл. 43 и 44, член 46 став 1 и член 61 зборовите: „кандидационата конференција“ се заменуваат со зборовите: „Кандидационата конференција“.

Во член 58 став 2 точка 3) зборовите: „кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на републиката, односно автономната покраина“ се заменуваат со зборовите: „Кандидационата конференција“.

Во чл. 37 до 40, чл. 47 и 48, член 51 ст. 1 и 2, чл. 52 и 57, член 82 став 1, чл. 83 и 84, зборовите: „републичката, односно покраинската кандидациона конференција“ се заменуваат со зборовите: „Кандидационата конференција“.

Во член 85 и член 86 став 1 зборовите: „во републичката, односно во покраинската кандидациона конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ“ се заменуваат со зборовите: „во Кандидационата конференција“.

Член 36

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 37

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

78.

Врз основа на член 36 од Законот за измени и дополненија на Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 55-та седница од 31 јануари 1978 година, го утврди пречистениот текст на Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Пречистениот текст на Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги опфаќа: Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74) и Законот за измени и дополненија на Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78), во кои е означен денот на влегувањето во сила на тие закони.

АС бр. 575/12
31 јануари 1978 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Сојузниот собор на
Собранието на СФРЈ,
проф. д-р Миодраг Зечевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

(Пречистен текст)

Глава I

Основни одредби

Член 1

Избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се врши на начин и по постапка пропишани со овој закон.

Член 2

Во Сојузниот собор се избираат по триесет делегати на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките организации од секоја република, односно по дваесет делегати од секоја автономна покраина.

Член 3

Делегатот во Сојузниот собор истовремено не може да биде и делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Член 4

Секоја четврта година се избираат сите делегати во Сојузниот собор.

Никој не може повеќе од двапати едноподоруго да биде избран за делегат во Сојузниот собор.

На дополнителниот избор делегат во Сојузниот собор се избира на време до истекот на мандатот на делегатот чиј мандат престанал, и по истекот на тој мандат може уште двапати едноподоруго да биде избран за делегат односно само уште еднаш ако мандатот по дополнителниот избор му трае над две години.

Член 5

Право да учествуваат во постапката за кандидирање делегати во Сојузниот собор имаат работните луѓе и граѓаните во основните самоуправни организации и заедници и во општествено-политичките организации здружени во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Кандидати за делегати во Сојузниот собор предлагаат делегациите на основните самоуправни орга-

низации и заедници и на општествено-политичките организации во рамките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

За делегат во Сојузниот собор може да биде избран член на делегација на основна самоуправни организација и заедница, односно на делегација на општествено-политичка организација, кој наполнил осумнаесет години возраст.

Член 6

Носител и организатор на општествено-политичката активност во изборите за делегати во Сојузниот собор е Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, во своите организации, односно во организациите на синдикатите.

Организациите на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и организациите на синдикатите, во соработка со другите општествено-политички организации, организираат и спроведуваат таква демократска кандидациона постапка која на работните луѓе и граѓаните им овозможува слободно да ја изразат својата волја во предлагањето и утврдувањето на кандидати за делегати во Сојузниот собор и да обезбедат соодветен социјален, национален и друг состав на тие кандидати.

Член 7

Изборите за делегати во Сојузниот собор ги распишува претседателот на Собранието на СФРЈ.

Изборите за делегати во Сојузниот собор мораат да се одржат најдоцна на петнаесет дена пред истекот на изборниот период на делегатите на кои им истекува мандатот.

Од денот на распишувањето на изборите до денот на изборот на делегати во Сојузниот собор не може да помине помалку од еден ниту повеќе од два месеца.

Во случај на распуштање на Сојузниот собор, избори мораат да се напишат во рок од петнаесет дена од денот на распуштањето, а да се одржат во рок од два месеца од денот на распишувањето на изборите.

Член 8

Изборите за делегати во Сојузниот собор се вршат, во правило, истиот ден во сите републики и автономни покраини.

По исклучок, ако тоа го бараат особени причини, со актот за распишување избори може да се определи изборите во одделни републики, односно автономни покраини да се вршат во разни денови, но не во време подолго од десет дена.

Член 9

Сојузниот собор се состанува на првата седница најдоцна до истекот на мандатот на делегатите чиј мандат истекува.

Првата седница на Сојузниот собор ја свикнува претседателот на Собранието на СФРЈ од поранешното свикнување.

На првата седница на Сојузниот собор се врши верификација на мандатот на делегатите.

Со денот на верификацијата на мандатот на новоизбраните делегати во Сојузниот собор, им престанува функцијата на делегатите чиј мандат истекува.

Член 10

Функционерот во сојузен орган што го избира, именува или поставува Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, Претседателот на Републиката, Сојузниот извршен совет или Претседателството на Собранието на СФРЈ, не може во исто време да биде и делегат во Сојузниот собор.

Па исклучок од одредбата на став 1 од овој член, воениот старешина што го поставува Претседателот на Републиката, како врховен командант на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна

Република Југославија, може да биде избран за делегат во Сојузниот собор ако не врши функција на потсекретар или помошник на сојузниот секретар за народна одбрана.

На лицето од став 1 на овој член што ќе биде избрано за делегат во Сојузниот собор му престанува функцијата кога мандатот ќе му биде верифициран.

Член 11

Изборот на делегати во Сојузниот собор се врши во републиката, односно во автономната покраина врз основа на листата на кандидати која, врз основа на одредбите од овој закон и правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, ја утврдува кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на републиката, односно на автономната покраина.

Составот и начинот на работата на кандидационата конференција се утврдува со овој закон и со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 12

Делегатите во Сојузниот собор ги избираат, на заседнички седници на сите собори, собранијата на општините од територијата на републиката, односно на автономната покраина.

За делегат во Сојузниот собор е избран кандидатот кој добил мнозинство определено со овој закон.

Член 13

На делегатот во Сојузниот собор му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран:

- 1) ако во рок од шеесет дена од денот на престанувањето на функцијата член на делегација не биде избран во друга делегација во истата република, односно автономна покраина;
- 2) ако со правосилна судска одлука биде лишен од деловна способност;
- 3) ако со правосилна судска одлука биде осуден на казната затвор во траење подолго од шест месеци или на друга потешка казна, или ако со правосилна судска одлука биде прогласен за виновен за кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на СФРЈ или против човечноста и меѓународното право, или за кое и да е друго кривично дело што го прави неподобен за вршење на таа функција;
- 4) ако биде отповикан;
- 5) ако поднесе оставка;
- 6) ако настапи случај на неспојливост на функцијата делегат со функцијата од член 10 на овој закон.

За престанувањето на мандатот на делегатот поради неподобност за вршење на функцијата делегат во Сојузниот собор во смисла на одредбата на точка 3) став 1 од овој член — одлучува Сојузниот собор.

За престанувањето на функцијата член на делегација на делегат во Сојузниот собор, делегацијата е должна во рок од осум дена да ја извести општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 14

Делегат во Сојузниот собор може да биде отповикан под услови и на начин утврдени со овој закон.

Член 15

Избор и отповик на делегати во Сојузниот собор вршат делегатите на сите собранија на општините од територијата на републиката, односно на автономната покраина, со трајно гласање.

Гласањето се врши лично.

Член 16

Загарантирана е слободата на определувањето и тајноста на гласањето.

Ниеден државен орган или службено лице не може делегатот во собранието на општината да го

псвика на одговорност за гласање на изборите, ниту од него да бара да каже за кого гласал или зошто не гласал, односно дали гласал за или против отповикот.

Одредбата на став 2 од овој член се применува и во постапката за кандидирање кога за соодветниот дел на таа постапка е пропишано тајно гласање.

Член 17

Изборите за делегати во Сојузниот собор и гласањето за нивниот отповик ги спроведуваат изборни комисии.

Изборните комисии се независни во својата работа и работат врз основа на одредбите од овој закон и правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 18

Одредбите на чл. 7, 9 и 10 од овој закон се применуваат сообразно и врз Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, односно врз изборот на делегати во тој собор.

Глава II

Изборни комисии и средства за спроведување на изборите

Член 19

Орган за спроведување на изборите и отповикот на делегати во Сојузниот собор е Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор.

Работите во врска со спроведувањето на изборите и отповикот на делегати ги вршат, во согласност со одредбите на овој закон, и републичката, покраинската и општинската изборна комисија или друг соодветен орган што се формира за спроведување на изборите и отповикот на делегати во собранието на републиката, односно во собранието на автономната покраина и во собранието на општината (во натамошниот текст: републичка, покраинска и општинска изборна комисија).

Член 20

Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор ја сочинуваат претседател и осум членови што ги именува Сојузниот собор.

На претседателот и на членовите на Комисијата им се определуваат заменици.

Претседателот и заменикот на претседателот на Комисијата се именуваат од редот на судиите на Сојузниот суд.

Членовите на Комисијата и нивните заменици се именуваат, по правило, од редот на членовите на избраните тела на општествено-политичките организации во федерацијата.

Член 21

Член на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор, како и негов заменик, не може да биде кандидат за делегат во Сојузниот собор, а ако се согласи да се кандидира му престанува функцијата на член односно на заменик во Комисијата.

Член 22

Претседателот и членовите на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор и нивните заменици се именуваат на време од четири години.

Со именувањето на новите членови им престанува функцијата на поранешните членови на Комисијата.

Член 23

Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор:

- 1) се грижи за законитото спроведување на изборите и на отповикот на делегати во Сојузниот собор и ја следи примената на одредбите на овој закон;

2) соработува со републичките, покраинските и општинските изборни комисији во постапката за спроведување на избори и отповик на делегати во Сојузниот собор и на нивно барање дава мислење во врска со примена на одредбите од овој закон;

3) ги утврдува единствените стандарди за изборниот материјал, ги пропишува обрасците за извршување на овој закон и определува кои изборни акти треба да ѝ се доставуваат;

4) ги објавува резултатите од изборите за делегати во Сојузниот собор, како и резултатите од гласањето за отповикот;

5) врши и други работи утврдени со овој закон.

Член 24

Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор одлучува за работите од својата надлежност со мнозинство гласови на сите членови.

Член 25

Делегацијата на основната самоуправна организација и заедница, односно на општествено-политичка организација во која на делегатот во Сојузниот собор му престанала функцијата член на делегација е должна, во рок од осум дена од денот на престанувањето на функцијата член на делегација, да ја извести за тоа Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор.

Делегацијата на основната самоуправна организација и заедница, односно на општествено-политичката организација во која делегатот од став 1 на овој член е избран за член на делегацијата е должна, во рок од осум дена од денот кога е избран делегатот за член на делегацијата, да ја извести за тоа Комисијата.

Општинската изборна комисија е должна веднаш по узнавањето дека на делегатот му престанала функцијата член на делегација, односно дека е избран за член на друга делегација, да ја извести за тоа Комисијата.

Комисијата е должна веднаш по узнавањето дека на делегатот му престанала функцијата член на делегација да ја извести за тоа конференцијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на републиката, односно на автономната покраина.

Член 26

Републичката, односно покраинската изборна комисијата ја усогласува работата на општинските изборни комисији во спроведувањето на одредбите на овој закон и врши други работи утврдени со овој закон.

Член 27

Средствата за покрите на трошоците за спроведување на изборите и отповикот на делегати во Сојузниот собор се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Средствата за работа на органите за спроведување на изборите, за изборниот материјал и за другите материјални трошоци за спроведување на изборните дејствија им се обезбедуваат на републичките и автономните покраини според мерилата што ги утврдува Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор, во договор со републичките и покраинските изборни комисији.

Републичката, односно покраинската изборна комисија им ги распоредува средствата на општинските изборни комисији и го определува начинот на користење и контрола на употребата на тие средства.

Глава III

Предлагање на кандидати

Член 28

Начинот и постапката за предлагање и утврдување на кандидати за делегати во Сојузниот собор се пропишуваат со овој закон и, во согласност со од-

редбите од овој закон, се утврдуваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 29

Кандидати за делегати во Сојузниот собор предлагаат делегациите на основните самоуправни организации и заедници од редот на членовите на делегациите на тие организации и заедници и општествено-политичките организации и заедници во рамките на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ од редот на своите делегации.

Кога на постапката за предлагање и утврдување на кандидати ѝ претходело одржување на собири на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници, состаноци во општествено-политичките организации или седници на органите на управување во основните самоуправни организации и заедници на кои се расправало за мерилата за предлагање на кандидати и за можните кандидати, членовите на делегацијата на кандидат-онииот состанок се известуваат за ставовите и мислењата на тие собири, состаноци, односно седници.

Известувањето од став 2 на овој член го изнесува претставникот на организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ односно на синдикатот, друга општествено-политичка организација односно орган на управување на основната самоуправна организација и заедница.

Пред преминувањето на предлагање на кандидати за делегати, делегацијата расправа за ставовите и мислењата изнесени во известувањето од став 2 на овој член, а потоа се пристапува кон предлагање кандидати.

Како предложен кандидат за делегат се смета кандидатот кој на состанокот на делегацијата добил мнозинство гласови на сите членови на делегацијата.

Член 30

Со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ може да се предвиди дека делегациите на основните самоуправни организации и заедници, поврзани со работата и со другите заеднички интереси или со интересите во општествено-политичката заедница, односно делегациите на општествено-политичките организации, можат да држат заеднички состаноци за предлагање на кандидати за делегати во Сојузниот собор.

Во случајот од став 1 на овој член се применуваат одредбите од овој закон за постапката за предлагање кандидати на состаноците на одделни делегации.

Член 31

Состаноците на делегациите на кои се утврдуваат предлозите на кандидати за делегати се одржуваат најдоцна петнаесет дена од денот на распишувањето на изборите.

Член 32

По завршената постапка за предлагање на кандидати во делегациите, се спроведува постапка за утврдување на единствен список на предложените кандидати за делегати од територијата на општина или на градска, односно регисрална заедница на општини.

Списокот на предложените кандидати од став 1 на овој член го утврдува кандидатоната конференција на делегациите во општина или во градска односно регионална заедница на општини од редот на кандидатите кои се правноисправно предложени на кандидатоните состаноци на делегациите.

Кандидатоната конференција на делегациите одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Кандидатоната конференција на делегациите ја сочинуваат делегираните членови на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и делегациите на општествено-политичките органи-

зации во општина или во градска односно регионална заедница на општини.

Составот и начинот на делегирање членови на кандидатската конференција на делегациите поблиску се утврдуваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во републиката односно во автономната покраина.

Со правилата од став 5 на овој член се утврдува дали постапката за утврдување на единствен список на предложените кандидати се спроведува за територија на општина или на градска, односно регионална заедница на општини.

Член 33

На состанокот на делегацијата односно кандидатската конференција на делегациите на кој се предлагаат кандидати за делегати се води записник.

Записникот содржи: место и време на одржувањето на состанокот; назив на основната самоуправна организација или заедница односно општествено-политичката организација што ја претставува делегацијата, односно означување на територијата за која е формирана кандидатската конференција на делегациите; број на членовите на делегацијата односно кандидатската конференција на делегациите и број на присутните членови; имиња на предложените кандидати кои добиле мнозинство гласови; датум на раѓањето; занимање; национална припадност на кандидатот и означување на делегацијата чиј член е, како и податоци за други околности од значење за работата на кандидатскиот состанок.

Ако на кандидатскиот состанок е изнесено изјавување во смисла на член 29 од овој закон, во записникот ќе се внесе и тоа дека делегацијата водела расправа за ставовите и мислењата од тоа изјавување.

По завршувањето на кандидатскиот состанок, делегацијата односно кандидатската конференција на делегациите во општина, доставува записник за својата работа до општинската изборна комисија, а кандидатската конференција на делегациите во градска односно регионална заедница на општини до републичката односно до покраинската изборна комисија.

Член 34

Откако ќе ги прими записниците од кандидатските состаноци односно по истекот на рокот до кој мораат да се завршат кандидатските состаноци, општинската изборна комисија, врз основа на примените материјали ја цени правната исправност на кандидатската постапка, а особено дали лицата што се предложени за кандидати имаат право да бидат избирани за делегати, дали се членови на некоја од делегациите и дали ги исполнуваат другите услови предвидени со овој закон.

Откако ќе ги оцени околностите од став 1 на овој член, општинската изборна комисија составува список на правноисправно предложени кандидати во делегациите и го доставува до кандидатската конференција на делегациите во општината или во градската односно регионалната заедница на општини.

Кандидатската конференција на делегациите во општина, по завршената постапка за предлагање на кандидати доставува записник за својата работа до општинската изборна комисија која врши оценка во смисла на став 1 на овој член и потоа составува список на правноисправно предложени кандидати на кандидатската конференција на делегациите, кој го доставува до републичката односно до покраинската изборна комисија.

Ако единствениот список на кандидатите се утврдува за територија на градска односно регионална заедница на општини, записникот за кандидатскиот состанок на кандидатската конференција на делегациите во градската односно регионалната за-

едница на општини се доставува до републичката односно до покраинската изборна комисија.

Во случајот од став 4 на овој член дејствијата од став 1 на овој член ги врши републичката односно покраинската изборна комисија.

Член 35

Ако општинската или републичката односно покраинската изборна комисија утврди дека постапката за предлагање на кандидати на состанокот на делегацијата односно на кандидатската конференција на делегациите не е спроведена во согласност со одредбите од овој закон и со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ или дека предложените кандидати не ги исполнуваат условите предвидени со овој закон, ќе ја поништи со решение целата кандидатска постапка, односно дел од кандидатската постапка и ќе определи дека таа постапка во дел или во целост може да се повтори во рок од три дена.

Решението од став 1 на овој член изборната комисија го доставува веднаш до делегацијата односно до кандидатската конференција на делегациите за чија постапка за кандидирање одлучувала.

Член 36

Откако ќе ги прими извештаите со соодветни материјали од страна на општинските изборни комисији односно извештаите од кандидатските конференции на делегациите во градска односно регионална заедница на општини, републичката односно покраинската изборна комисија составува список на сите правноисправно предложени кандидати со потребните податоци, вклучувајќи ги и податоците за тоа во колку делегации е предложен одделниот кандидат.

Списокот од став 1 на овој член републичката, односно покраинската изборна комисија го објавува и го доставува до републичката односно до покраинската кандидатска конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Глава IV

Кандидатска конференција и утврдување на кандидатите

Член 37

Кандидатската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на републиката односно автономната покраина (во натамошниот текст: Кандидатската конференција) се формира за вршење на со овој закон и со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ определени работи за редовни, повторни и дополнителни избори, како и за отповик на делегатите.

Членовите на Кандидатската конференција се делегираат за секој изборен период.

Кандидатската конференција ја сочинуваат делегирани членови на кандидатските конференции на делегациите во општина или во градска односно регионална заедница на општини, како и делегираните членови на републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Членовите на Кандидатската конференција се делегираат од редот на членовите на кандидатските конференции на делегациите на начин кој обезбедува соодветна застапеност на делегациите од територијата на општина или градска односно регионална заедница на општини, како и од редот на членовите на републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во број кој не може да биде поголем од една третина на вкупниот број членови на Кандидатската конференција.

Составот и начинот на делегирање членови на Кандидационата конференција поблиску се утврдуваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во републиката односно во автономната покраина.

Член 38

Откако ќе го прими списокот на кандидатите од републиката, односно покраинската изборна комисија, Кандидационата конференција ја утврдува листата на кандидатите во најмалку онолкув број колку што делегати во Сојузниот собор се избираат од секоја република, односно автономна покраина.

Член 39

Кандидационата конференција работи и одлучува полноважно ако се присутни најмалку две третини од вкупниот број на нејзините членови.

Кандидационата конференција ја свикнува и со нејзината работа, до изборот на претседателството, раководи претседателот на републиката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 40

Во листата на кандидатите што ја утврдува Кандидационата конференција, најмалку половина кандидати за делегати во Сојузниот собор мораат да бидат од составот на делегациите на основните организации на здружениот труд.

Член 41

Заради обезбедување на соодветен социјален, национален или друг состав на делегатите, Кандидационата конференција може да одлучи листата на кандидатите да се утврдува по соодветни делови или на друг соодветен начин.

Во случајот од став 1 на овој член Кандидационата конференција го утврдува најмалиот број кандидати за секој дел од кандидатската листа, како и бројот на делегати што од секој дел се избираат во Сојузниот собор.

Член 42

Пред да почне утврдувањето на кандидатите за делегати до членовите на Кандидационата конференција се доставува список на кандидатите што ги предложиле кандидационите конференции на делегациите во општина или во градска односно регионална заедница на општини.

Кандидационата конференција може да расправа и одлучува само за кандидатите што ги предложиле кандидационите конференции на делегациите од став 1 на овој член.

Во предлогот на листата на кандидатите се внесува секој предложен кандидат чија кандидатура ќе ја поддржат најмалку една десетина од сите членови на Кандидационата конференција.

Името на кандидатот се внесува во предлогот на листата на кандидатите по азбучен, односно абecedен ред.

За кандидатите распоредени во предлогот на листата на кандидатите Кандидационата конференција одлучува со тајно гласање.

Член 43

Секој од предложените кандидати за кој гласало мнозинството на вкупниот број на членовите на Кандидационата конференција, се внесува во листата на кандидатите.

Ако најмалку триесет, односно дваесет кандидати не го добијат потребното мнозинство, односно ако во случаите од чл. 40 и 41 на овој закон не се обезбеди соодветен состав на кандидатите, се врши пов-

торно гласање сè до пополнување на потребниот број, односно до обезбедување на утврдениот состав на листата на кандидатите.

По завршеното гласање, претседавачот ги соопштува резултатите на гласањето.

Член 44

За работата на Кандидационата конференција се води записник.

Записникот содржи: ознака на Кандидационата конференција; ден и час на почетокот и место на одржувањето на Конференцијата; вкупен број на членовите на Конференцијата; број на присутните членови; кои кандидати биле предложени и кои се прифатени и со колкав број гласови, како и други околности од значење за работата на Конференцијата.

Член 45

Кандидатите се внесуваат во листата на кандидатите според бројот на добиените гласови во Кандидационата конференција, а во случај на еднаков број на гласови — по азбучен, односно абecedен ред. Листата на кандидатите, покрај ознаката на Кандидационата конференција, местото и времето на нејзиното одржување, содржи:

1) означување дека листата се поднесува за избор на делегати во Сојузниот собор;

2) презиме и име на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј е член.

Листата на кандидатите ја потпишуваат сите членови на претседателството на Кандидационата конференција.

Член 46

Кандидационата конференција го објавува извештајот за својата работа, со списокот на предложените кандидати, и со ознака колкав број делегации го предложиле одделниот кандидат, и конечно утврдената листа на кандидатите

Член 47

Ако по утврдувањето на листата на кандидатите, а пред изборите, настапи смрт на кандидатот, или ако кандидатот се откаже од кандидатурата, или ако во однос на некој од кандидатите настапат околностите од член 13 став 1 точ. 2) и 3) на овој закон, како и во случај кога на кандидатот ќе му престане функцијата член на делегација, Кандидационата конференција се состанува повторно и, по постапката предвидена со овој закон, утврдува предлог за нов кандидат од редот на лицата од списокот на кандидатите.

На начинот од став 1 на овој член ќе се постапи и ако поради наведените околности на листата на кандидатите има помалку од триесет, односно дваесет кандидати, или ако на некој дел од листата на кандидатите има помалку кандидати од утврдениот број.

Член 48

Кандидационата конференција ја утврдува листата на кандидатите за делегатите во Сојузниот собор најдоцна петнаесет дена пред денот определен за одржување на изборите.

Член 49

По утврдувањето на листата на кандидатите за делегати, претседателството на Кандидационата конференција ја доставува листата на потврда до републиката односно покраинската изборна комисија, заедно со записникот за работата на Конференцијата и со писмена изјава за согласноста на секој одделен кандидат за прифаќање на кандидатурата.

Глава V

Потврдување на листата на кандидатите

Член 50

Републичката, односно покраинската изборна комисија, по приемот на листата на кандидатите, веднаш утврдува дали е поднесена во одредениот рок и составена според одредбите на овој закон и според правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Ако републичката, односно покраинската изборна комисија утврди дека листата на кандидатите ги исполнува пропишаните услови, таа ќе ја потврди.

Член 51

Ако листата на кандидатите содржи само формални недостатоци, републичката, односно покраинската изборна комисија ќе го повика, најдоцна за дваесет и четири часа по приемот на листата, нејзиниот подносител да ги отстрани тие недостатоци во рок од три дена.

Член 52

Ако републичката, односно покраинската изборна комисија утврди дека во поглед на одделни или на сите кандидати од листата не се исполнети условите предвидени со овој закон, таа ќе го утврди тоа со решение и решението за одбивање на кандидатурата на одделни или на сите кандидати ќе го достави до тие кандидати и до Кандидационата конференција.

Ако републичката, односно покраинската изборна комисија утврди дека во постапката за кандидирање во Кандидационата конференција се сторени неправилности од суштествено влијание врз правилноста на таа постапка, таа со решение ќе ги утврди тие неправилности и ќе ја поништи целата или дел од таа постапка и решението ќе го достави Кандидационата конференција.

Решението од ст. 1 и 2 на овој член мора да се донесе во рок од четириесет и осум часа од приемот на листата на кандидатите.

Член 53

Во случаите од член 52 ст. 1 и 2 на овој закон ќе се повторат во рок од пет дена, делумно, односно во целост, кандидационата постапка што се врши на седница на Кандидационата конференција.

Член 54

Републичката, односно покраинската изборна комисија, по завршувањето на кандидационата постапка, ја доставува листата на кандидатите, во заверен препис, до сите собранија на општините, до општинските изборни комисии и до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор, и ја објавува во службеното гласило на републиката, односно на автономната покраина.

Собранието на општината доставува препис на листата на кандидатите до сите основни самоуправни организации и заедници, како и до општествено-политичките организации, заради огласување.

Доставувањето и објавувањето на листата на кандидатите од став 1 на овој член мора да се изврши најдоцна десет дена пред денот определен за одржување на изборите.

Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор ги објавува во „Службен лист на СФРЈ“ листите на кандидатите за делегати од секоја република, односно автономна покраина.

Глава VI

Избор на делегати

Член 55

Делегатите во Сојузниот собор ги избираат, врз основа на листата на кандидати, собранијата на општините на заедничка седница на сите собори.

Седницата на собранието на општината за избор на делегати ја свикнува претседателот на собранието на општината.

Ако претседателот на собранието на општината не ја свика седницата за избор на делегати во Сојузниот собор во времето определено со актот за распишување на изборите, седницата ќе ја свика најдоцна во рок од три дена, општинската изборна комисија.

Член 56

Седницата на собранието на општината ја отвора претседателот на собранието на општината и раководи со нејзината работа до изборот на претседателството.

Претседателството го сочинуваат претседавач и два члена.

За претседавач и член на претседателството не можат да бидат избирани делегати во соборот на собранието на општината што се кандидати за делегати во Сојузниот собор.

Член 57

Седницата на собранието на општината за избор на делегати во Сојузниот собор може да се одржи ако на седницата присуствува мнозинството делегати на секој собор.

Ако седницата не може да се одржи поради тоа што не е присутно мнозинството на делегати на секој собор, нова седница ќе се одржи најдоцна во рок од пет дена од денот за кој била свикана претходната седница.

Седницата од став 2 на овој член може да се одржи ако на седницата присуствува мнозинството на вкупниот број делегати на собранието на општината.

Член 58

На седницата на собранието на општината може да се гласа само за кандидат од листата на кандидатите што ја утврдила Кандидационата конференција и што ја потврдила републичката, односно покраинската изборна комисија.

Член 59

Општинската изборна комисија ќе подготви потребен број гласачки ливчиња и друг материјал за вршење на изборите.

Гласачкото ливче содржи:

- 1) означување дека изборот се врши за делегати во Сојузниот собор;
- 2) означување на собранието на општината;
- 3) презиме и име на сите кандидати по ред како што се означени на листата што ја утврдила Кандидационата конференција.

Пред името на секој кандидат се става реден број.

Во случај кога е листата на кандидатите, во смисла на член 41 од овој закон, составена по делови, гласачките ливчиња ќе се подготват исто така по делови.

Гласачкото ливче мора да биде заверено со печатот на општинската изборна комисија.

Член 60

Кога ќе утврди дека собранието на општината може полноважно да пристапи кон избор, претседавачот ја објавува целта на свикувањето на седницата, го објаснува начинот на гласањето и го објавува неговиот почеток.

Член 61

Кога ќе се пристапи кон гласање, претседавачот му предава гласачко ливче на секој присутен делегат на собранието на општината.

Се гласа со заокружување на редниот број пред името на кандидатот за кој сака да се гласа.

Може да се гласа само за кандидати чии имиња се наоѓаат на гласачкото ливче, и тоа најмногу за онолку кандидати колку што се избираат.

Гласачкото ливче се става во кутија за гласање.

Член 62

Ако Кандидационата конференција, во смисла на член 41 на овој закон, листата на кандидатите ја утврдила по делови, гласањето се врши со заокружување на редниот број пред имињата на онолку кандидати од секој дел на гласачкото ливче колку што делегати од тој дел на гласачкото ливче се избираат во Сојузниот собор.

Член 63

Кога ќе заврши гласањето, претседателството го утврдува резултатот на гласањето.

Резултатот на гласањето се утврдува на тој начин што се утврдува бројот на делегатите што гласале, колку гласови добил кој кандидат од листата на кандидатите, кој кандидат добил мнозинство гласови од присутните делегати и колку имало неважечки гласачки ливчиња.

Ако е гласањето вршено на гласачко ливче составено по делови, резултатот на гласањето се утврдува посебно за кандидатите од секој дел.

За неважечко гласачко ливче се смета она ливче на кое е заокружен редниот број пред имињата на повеќе кандидати од бројот што се избира, ливче на кое се запишани и заокружени нови имиња, непополнето ливче, ливче составено по делови на кое на еден или на повеќе делови не е заокружен редниот број пред онолку кандидати колку што од тој дел на ливчето се избираат делегати, како и ливче што е пополнето така што да не може со сигурност да се утврди за кого делегатот гласал.

Ако при утврдувањето на резултатите на гласањето се утврди дека бројот на предадените гласачки ливчиња е помал од бројот на присутните делегати, резултатот на гласањето се утврдува според бројот на предадените гласачки ливчиња, а ако бројот на предадените гласачки ливчиња е поголем од бројот на присутните, гласањето се повторува на истата седница.

Резултатот на гласањето се објавува веднаш по завршеното пребројување на гласовите.

Член 64

За работата на седницата на собранието на општината се води записник.

Записникот содржи: означување дека изборот се врши за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ; означување на собранието на општината; ден и час на почетокот и место на одржувањето на седницата; број на работните луѓе и граѓаните кои според законот имаат право да избираат делегации на месните заедници; број на делегатите во секој собор на собранието на општината и колку од нив се присутни; колку делегати гласале; колку гласови добил кој кандидат и кои кандидати добиле мнозинство гласови; колку имало неважечки гласачки ливчиња и други околности од значење за работата на седницата, како и час на завршувањето на седницата.

Записникот го потпишуваат членовите на претседателството.

Член 65

Веднаш по завршувањето на седницата претседавачот го доставува до општинската изборна комисија целокупниот изборен материјал.

Општинската изборна комисија го разгледува изборниот материјал од становиштето на примената на одредбите на овој закон и заедно со своето мислење го доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија.

Член 66

Резултатот на гласањето за делегати во Сојузниот собор во републиката, односно во автономната покраина го утврдува републичката, односно покраинската изборна комисија врз основа на изборниот материјал.

Член 67

За избран делегат се смета оној кандидат што добил мнозинство гласови во собранијата на општините на чии територии живеат мнозинството работни луѓе и граѓани на републиката, односно на автономната покраина кои според законот имаат право да избираат делегации на месните заедници.

Ако се утврди дека повеќе од триесет, односно дваесет кандидати го имаат мнозинството од став 1 на овој член, за избрани делегати се сметаат оние кандидати што добиле поголем број гласови од сите делегати што гласале на територијата на републиката односно на автономната покраина.

Во случајот од став 2 на овој член, ако повеќе кандидати имаат ист број гласови, за делегат е избран оној кандидат што има помал реден број на листата.

Член 68

Во случај кога се гласа со гласачки ливчиња составени по делови, резултатот на изборите се утврдува одвоено за кандидатите од секој дел на ливчето, а за избран делегат се смета оној кандидат од соодветниот дел на ливчето што го добил мнозинството гласови определено во член 67 став 1 на овој закон.

Во сè друго сообразно се применуваат одредбите на член 67 од овој закон.

Член 69

За работата на републичката, односно на покраинската изборна комисија се води записник.

Записникот содржи: означување на републичката, односно на покраинската изборна комисија; ден и час на одржувањето на седницата; број на делегати во секое собрание на општината; вкупен број на присутните на изборните седници; број на делегати во собранието на општината што гласале; број на неважечки гласачки ливчиња; презиме и име на кандидатите што добиле мнозинство гласови во секое одделно собрание на општина; вкупен број на гласови што добил секој одделен кандидат во сите собранија на општините во републиката, односно во автономната покраина; презиме и име на кандидатите што го добиле мнозинството гласови во собранијата на општините на чии територии живеат мнозинството работни луѓе и граѓани на републиката односно на автономната покраина кои според законот имаат право да избираат делегации на месните заедници.

Во записникот, освен имињата и презимињата на кандидатите што се избрани за делегати во Сојузниот собор, се внесува: датумот на раѓањето, занимањето, националната припадност и означување на делегацијата чиј член е.

Записникот го потпишуваат сите членови на републичката, односно на покраинската изборна комисија.

Член 70

Ако републичката, односно покраинската изборна комисија при изборите во едно или во повеќе собранија на општини, утврди неправил-

ности од суштествено влијание врз резултатите на изборите, со решение го поништува гласањето во тоа, односно тие собранија на општини.

Решението од став 1 на овој член републиката, односно покраинската изборна комисија го донесува во рок од четириесет и осум часа од приемот на изборниот материјал и го доставува до општинската изборна комисија која го огласува на огласната табла на собранието на општината и го доставува до претседателот на собранието на општината.

Член 71

По утврдувањето на резултатите на изборите во републиката, односно во автономната покраина, републиката, односно покраинската изборна комисија му издава на делегатот уверение дека е избран за делегат во Сојузниот собор.

Републиката, односно покраинската изборна комисија доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор извештај за резултатите на изборите и изборните материјали.

Член 72

Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор поднесува до Собранието на СФРЈ извештај за резултатите на изборите за делегати во Сојузниот собор.

Резултатите на изборите Комисијата ги објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Глава VII

Повторни и дополнителни избори

Член 73

Повторни избори за делегати во Сојузниот собор се вршат:

1) ако републиката, односно покраинската изборна комисија го поништи гласањето поради неправилности при спроведувањето на изборите;

2) ако при спроведувањето на редовните избори не бидат избрани триесет, односно дваесет делегати.

Член 74

Во случај републиката, односно покраинската изборна комисија да го поништи гласањето поради неправилности при спроведувањето на изборите во едно или во повеќе собранија на општини, гласањето, во рок од осум дена, се повторува во тоа, односно во тие собранија на општини, врз основа на веќе постојната листа на кандидатите.

Член 75

Во случај на редовните избори да не бидат избрани триесет односно дваесет делегати, повторни избори за пополнување до тој број делегати се вршат во сите собранија на општини на републиката, односно на автономната покраина.

Во случај од став 1 на овој член изборите се вршат врз основа на листата на кандидатите што дополнително ја утврдува Кандидационата конференција од списокот на кандидатите што порано го добила од републиката, односно покраинската изборна комисија.

Член 76

Повторните избори се вршат на начинот и по постапката предвидени за редовните избори.

Член 77

Дополнителни избори се вршат кога на делегатот ќе му престане мандатот поради некоја од околностите од член 13 на овој закон и во случајот на смрт.

Ако до редовното престанување на мандатот на делегатот му преостанува помалку од шест месеци, дополнителни избори за делегат се распишуваат, само на барање од собранието на републиката, односно од собранието на автономната покраина.

Член 78

Дополнителните избори се распишуваат најдоцна петнаесет дена од денот на престанувањето на мандатот на делегатот.

Дополнителните избори се одржуваат во рок од два месеца од денот кога местото на делегатот останало уразнето.

Член 79

Дополнителните избори се вршат на начинот и по постапката предвидени за редовните избори, со тоа што кандидатите за дополнителни избори непосредно ги утврдува Кандидационата конференција од списокот на кандидатите што во редовните избори го добила од републиката, односно од покраинската изборна комисија, а кои во времето на распишувањето на дополнителните избори ги исполнуваат условите предвидени со овој закон.

Ако тоа го бараат посебни околности, или ако во списокот нема или нема доволно кандидати кои во времето на распишувањето на дополнителните избори ги исполнуваат условите предвидени со овој закон, Кандидационата конференција може да одлучи да се спроведе кандидациона постапка предвидена за редовните избори.

Член 80

Повторните избори ги распишува републиката, односно покраинската изборна комисија, а дополнителните избори — Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор.

Одлуката за дополнителните и повторните избори комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор ја објавува во „Службен лист на СФРЈ“, и тоа најдоцна четиринаесет дена пред денот определен за избори.

Глава VIII

Отповик

Член 81

Предлог за поведување постапка за отповик на делегат во Сојузниот собор може да поднесе секоја делегација на основна самоуправна организација и заедница и на општествено-политичка организација, како и собрание на општина.

При утврдувањето на предлогот за отповик на делегати, делегациите се должни да ги земат предвид и иницијативите за отповик на делегатите кои ги поднеле работните луѓе на собирите во основните самоуправни организации и заедници, на седмиците на органите на управувањето, како и на состаноците на општествено-политичките организации.

Предлогот на делегација, односно предлогот на собрание на општина за поведување постапка за отповик на делегат се поднесува во писмена форма и мора да биде образложен.

Член 82

Предлогот за поведување постапка за отповик се доставува до општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на територијата на општината на која е поднесен.

Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ го доставува предлогот од делегацијата на основната самоуправна организација и заедница, односно на општествено-политичката организација до сите делегации на територијата на општината.

Делегациите од став 2 на овој член се должни за предлогот за поведување за отповик да се изјаснат во рок од петнаесет дена од денот на приемот на предлогот.

Член 83

Ако предлогот за поведување постапка за отповик на делегат е поддржан од најмалку една третина од вкупниот број делегации на територијата на општината, или ако во собранието на општината е прифатен со мнозинство гласови на сите делегати, општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ го доставува со свое мислење, до Кандидационата конференција.

Предлогот кој не е прифатен на начинот од став 1 на овој член се смета како одбиен.

Член 84

Откако ќе го прими предлогот за поведување постапка за отповик на делегат од страна на општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, Кандидационата конференција одлучува за предлогот за отповик на делегатот, со тајно гласање.

Предлогот за поведување постапка за отповик се смета како прифатен ако за него гласаат мнозинството членови на Кандидационата конференција.

Прифатениот предлог за поведување постапка за отповик на делегат, Кандидационата конференција го доставува, во рок од три дена, до републичката, односно покраинската изборна комисија заради распишување гласање за отповикот.

Член 85

Постапка за поднесување и разгледување на предлогот за отповик на делегат во општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, и во Кандидационата конференција, доколку не е пропишана со овој закон, се утврдува со правилата на општинската, републичката, односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 86

Ако предлогот за отповик на делегат не е прифатен во Кандидационата конференција не може, од истите причини, повторно да се поднесе.

Член 87

Кога ќе го прими предлогот од Кандидационата конференција за поведување постапка за отповик на делегат, републичката, односно покраинската изборна комисија е должна да распише гласање за отповик најдоцна во рок од петнаесет дена од денот на приемот на предлогот.

Гласањето за отповикот се врши во рок од дваесет дена од денот на распишувањето на гласањето за отповикот.

За распишувањето гласање за отповикот републичката, односно покраинската изборна комисија ја известува Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор која го известува за тоа Сојузниот собор и одлуката за распишување на гласање за отповикот ја објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 88

За отповикот гласаат сите собори во сите собранија на општините во републиката, односно во автономната покраина.

Се гласа на гласачко ливче кое содржи: ознака на собранието на општината: презиме и име и место на живеелиште на делегатот за чиј отповик се гласа,

а пред името на делегатот зборовите: „за отповик“ и зборовите: „против отповик“.

Член 89

Делегатот е отповикан ако предлогот за отповик е усвоен со мнозинство гласови на делегатите во собранијата на општините на чии територии живеат мнозинството работни луѓе и граѓани на републиката, односно на автономната покраина кои според законот имаат право да избираат делегации на месните заедници.

Ако предлогот за отповик на делегатот не е усвоен со мнозинството од став 1 на овој член, не може од истите причини повторно да се поднесе предлог за поведување постапка за отповик на тој делегат.

Член 90

Извештајот за гласањето во соборите на собранието на општината се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија, која ја цени правната исправност на постапката, ги утврдува резултатите на гласањето за отповикот во републиката, односно во автономната покраина и извештај за тоа доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор.

Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор го доставува извештајот за резултатите на отповикот до Сојузниот собор и го објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 91

На делегатот кој е отповикан, мандатот му престаива кога Сојузниот собор, врз основа на извештајот од Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор, ќе утврди дека е отповикан.

Член 92

Одредбите на овој закон што се однесуваат на изборот на делегати во Сојузниот собор сообразно со применуваат и врз отповикот на делегати, ако со одредбите на чл. 81 до 81 на овој закон не е определено поинаку.

Глава IX

Заштита на изборните права

Член 93

Поради неправилности во постапката за кандидирање во делегација на основна самоуправни организација и заедница и во делегација на општествено-политичка организација, секој член на делегацијата и лицето што е предложено за кандидат за делегат од страна на таа делегација може да поднесе приговор до надлежната општинска изборна комисија во рок од три дена од денот на одржувањето на седницата на делегацијата.

За тој приговор одлучува општинската изборна комисија која донесува решение за тоа во рок од четириесет и осум часа и го доставува до подносителот на приговорот.

Против решението на општинската изборна комисија подносителот на приговорот може да изјави жалба до судот определен со закон на републиката односно на автономната покраина во рок од четириесет и осум часа од кога му е доставено решението.

Судот одлучува за таа жалба во рок од четириесет и осум часа од приемот.

Член 94

Поради неправилности во работата на Кандидационата конференција приговор може да изјави секој нејзин член и секој кандидат од списокот на

кандидати што републичката, односно покраинската изборна комисија го доставила до Кандидационната конференција, во рок од три дена од денот на одржувањето на седницата на Кандидационната конференција.

За приговор одлучува со решение републичката, односно покраинската изборна комисија во рок од четириесет и осум часа од приемот и решението го доставува до подносителот на приговорот.

Против решението на републичката, односно на покраинската изборна комисија подносителот на приговорот може да изјави жалба до судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина, во рок од четириесет и осум часа од приемот на решението.

Судот одлучува за жалбата во рок од четириесет и осум часа од приемот.

Член 95

Поради неправилност во работата на соборот на собрание на општината при изборот на делегати во Сојузниот собор, секој делегат во соборот и секој кандидат од листата на кандидатите на Кандидационната конференција може да поднесе приговор во рок од три дена од денот на одржувањето на седницата.

За приговорот одлучува републичката, односно покраинската изборна комисија, која свое решение за тоа донесува во рок од четириесет и осум часа и го доставува до подносителот на приговорот.

Против решението на републичката, односно на покраинската изборна комисија подносителот на приговорот може да изјави жалба до судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина во рок од четириесет и осум часа од приемот на решението.

Судот одлучува за жалбата во рок од четириесет и осум часа од приемот.

Член 96

Против решението на општинската, републичката односно покраинската изборна комисија, донесено во смисла на член 35 од овој закон, жалба може да изјави член на делегацијата во која е кандидатот предложен односно кандидационната конференција на делегациите што ја водела постапката за кандидирање, како и лице кое во таа постапка е предложено за кандидат, во рок од четириесет и осум часа од предавањето на решението на делегацијата односно на кандидационната конференција на делегациите.

За жалбата одлучува судот определен со закон на републиката односно на автономната покраина во рок од четириесет и осум часа од приемот.

Член 97

Против решението на републичката, односно на покраинската изборна комисија, донесено во смисла на член 52 од овој закон, жалба може да изјави претседателството на Кандидационната конференција, член на таа конференција и секој кандидат од списокот на кандидатите што републичката, односно покраинската изборна комисија го доставила до Кандидационната конференција во рок од четириесет и осум часа од приемот на тоа решение.

За жалбата одлучува судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина во рок од четириесет и осум часа од приемот.

Член 98

Против решението на републичката, односно на покраинската изборна комисија, донесено во смисла на член 70 од овој закон, жалба може да изјави секој делегат во соборот на собрание на општината и секој кандидат за делегат од листата на кандидатите за која се гласало, во рок од три дена од денот

на прогласувањето на решението на огласната табла на собрание на општината.

За жалбата одлучува судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина, во рок од четириесет и осум часа од приемот.

Член 99

Поради неправилности во постапката за поведување отповик на делегат во Сојузниот собор и поради неправилности во постапката за гласање за отповикот, секоја делегација што го поднела предлогот, нејзините членови, како и делегатот за чиј отповик се води постапката, има право на приговор во рок од три дена во кој е завршено соодветното дејствие во постапката за отповик.

Приговорот се поднесува до републичката, односно до покраинската изборна комисија.

Републичката, односно покраинската изборна комисија донесува решение за приговорот во рок од три дена од денот на приемот и го доставува до подносителот на приговорот.

Против решението подносителот на приговорот може да изјави жалба до судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина во рок од три дена од денот на приемот.

Судот одлучува за жалбата во рок од три дена од денот на приемот.

Глава X

Казнени одредби

Член 100

Со парична казна или со затвор до една година ќе се казни за кривично дело:

1) тој што, при гласањето за избор, односно за отповик на делегат во Сојузниот собор, со поткупување влијае врз делегат во соборот на собрание на општината да гласа за или против определен кандидат, односно за или против отповик на делегатот или воопшто да не гласа;

2) делегат во соборот на собрание на општината кој при избор или отповик на делегат во Сојузниот собор веќе гласал, па повторно ќе гласа или ќе се обиде да гласа;

3) делегат во соборот на собрание на општината кој при гласањето за избор, односно за отповик на делегат во Сојузниот собор ќе гласа или ќе се обиде да гласа наместо друг под негово име;

4) тој што со намера да го оневозможи или отежне одржувањето на изборот или отповикот на делегатите во Сојузниот собор односно утврдувањето на резултатите на изборот или отповикот, ќе уништи, прикрие, оштети, или одземе некоја исправа за изборот или за отповикот, или некаков предмет што служи за избор или за отповик;

5) службено лице што ќе повика на одговорност делегат во соборот на собрание на општината, член на делегацијата или член на кандидационната конференција поради гласањето, или од него ќе бара да каже за кого гласал, или зошто не гласал, односно дали гласал за или против отповикот.

Член 101

Со парична казна до 3.000 динари или со казна затвор до три месеци ќе се казни за кривично дело член на претседателството на телото во кое се врши кандидирање, избор, односно отповик на делегат, член на изборната комисија и секое друго лице, што на кој и да било начин ќе ја повреди тајноста на гласањето.

79.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА**

Се прогласува Законот за дополние на Законот за условите и постапката за санација, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 31 јануари 1978 година.

ПР бр. 675

31 јануари 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА****Член 1**

Во Законот за условите и постапката за санација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 20/77) во член 16 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на барање од основната организација која искажала непокриена загуба по завршната сметка, со акт од надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина може за исплата на личните доходи загарантирани со законот да се определи друг рок, а најдолго до 30 јуни.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

80.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА МЛЕКО ШТО ГИ ИСПЛАТИЛЕ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1973 ДО 1975 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за обезбедување средства за враќање на премиите за млеко што ги исплатиле републиките и автономните покраини во периодот од 1973 до 1975 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на

републиките и покраините од 31 јануари 1978 година.

ПР бр. 666

31 јануари 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА МЛЕКО ШТО ГИ ИСПЛАТИЛЕ РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1973 ДО 1975 ГОДИНА****Член 1**

За враќање на премиите што Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија и Социјалистичка Автономна Покраина Војводина ги исплатиле од свои средства за количества на млеко откупени од 1 јануари 1973 до 31 декември 1975 година, а коишто се потрошени на територија на други републики и автономна покраина, се обезбедува износ од 138,044.000 динари.

Член 2

Од износот од член 1 на овој закон ќе им се исплати на:

1) Социјалистичка Република Словенија	7,816.000 динари
2) Социјалистичка Република Србија	62,481.000 динари
3) Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	67,747.000 динари

Член 3

Износите од член 2 на овој закон ќе се исплатат врз товар на средствата што се обезбедени во Буџетот на федерацијата за 1978 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

81.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за здравствената заштита на странци во Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на

седницата на Сојузниот собор од 31 јануари 1978 година.

ПР бр. 676
31 јануари 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Законот за здравствената заштита на странци во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74) називот на законот се менува и гласи:

„Закон за здравствената заштита на странци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 2

Во член 2 став 1 зборовите: „југословенски државјани“ се заменуваат со зборовите: „државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 3

Во член 3 став 3 зборовите: „југословенски државјани“ се заменуваат со зборовите: „државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 4

По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи:

„Надоместокот за здравствени услуги дадени на странци на кои им се обезбедува здравствена заштита врз основа на ратификувани меѓународни договори се намирава од изворите и на начинот што се определени со републички односно покраински прописи.“

Член 5

Во член 6 точка 1 се брише.

Досегашните точ. 2 до 6 стануваат точ. 1 до 5.

Член 6

Во член 10 став 2 зборовите: „на Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика“, се заменуваат со зборовите: „на сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“.

Член 7

Во член 1, член 2 став 2, член 5, член 6 точ. 2 и 4, чл. 7 и 9, член 10 став 3 точ. 2 и 4 и во член 11 зборот: „Југославија“, се заменува со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

82.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 31 јануари 1978 година.

ПР бр. 677
31 јануари 1978 година
Белград

Претседател^{*}
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Член 1

Во Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74) во член 1 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

„Во смисла на овој закон, под заразни болести што ја загрозуваат целата земја се подразбираат:“.

По точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи:

„4а вирусни хеморагични трески (Febris haemorrhagicae virosae);“.

По точка 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„7а Грип (Influenza);“.

Во точка 9 зборовите: „(Dysentheria-Enterocolitis)“ се заменуваат со зборовите: „(Dysentheria-Bacillaris)“.

По точка 11 се додава нова точка 11а, која гласи:

„11а заразен пролив (Enterocolitis);“.

Во точка 12 зборовите „(Hepatitis infectiosa)“ се заменуваат со зборовите: „(Hepatitis virosa A, Hepatitis virosa B и Hepatitis virosa)“.

Во точка 18 зборовите: „А, В и С“ се заменуваат со буквите: „А и В“.

По точка 22 се додава нова точка 22а, која гласи:

„22а Q треска (Q febris);“.

Член 2

Во член 3 по став 4 се додава нов став 4, кој гласи:

„Појавата на епидемија на заразна болест во републиката односно во автономната покраина ја прогласува и заразеното односно загрозувано подрачје го определува органот определен со републички односно покраински пропис, а појавата на епидемија на заразна болест што загрозува две или повеќе републики, ја прогласува и заразеното односно за-“

грозено подрачје го определува сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“.

Член 3

Во член 5 точка 2 по зборот: „туберкулоза“, се додаваат зборовите: „вирусни хеморагични трески, беснило, маларија, заразно кочење на вратот, Q треска“, а зборовите: „А, В или С“ се заменуваат со зборовите: „А и В“.

Во точка 3 зборовите: „А, В или С“, се заменуваат со зборовите: „А и В, бациларна“.

Член 4

По член 5 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 5а

Лабораториско испитување на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагноза вршат здравствените организации што ги исполнуваат условите за вршење на тие работи, утврдени со републички односно покраински прописи.

Проверување на лабораториско испитување (идентификација) на причинителите на одделни заразни болести заради утврдување на дијагноза вршат здравствените организации кои располагаат со соодветна опрема и кои имаат стручни работници за вршење на соодветни испитувања.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството со решение утврдува кои организации ги исполнуваат условите од став 2 на овој член.

Член 5б

Здравствените организации од член 5а на овој закон водат податоци за лабораториските испитувања и даваат известувања за причинителите на одделни заразни болести под условите и на начинот што се предвидени со пропис донесен врз основа на овој закон.“

Член 5

Во член 6 точка 2 по зборовите: „пегав тифус“ се додаваат записки и зборовите: „вирусни хеморагични трески“.

Во точка 4 зборовите: „А, В или С“ се заменуваат со зборовите: „А и В“, а по зборовите: „или на“ се додава зборот: „бациларна“.

Член 6

Во член 10 став 1 зборовите: „чума или од големи сипаници“ се заменуваат со зборовите: „чума, големи сипаници или од вирусни хеморагични трески“.

Во став 2 зборовите: „сојузниот секретар за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“.

Во став 3 зборовите: „А, В или С“ се заменуваат со зборовите: „А и В“.

Член 7

Во член 11 став 2 се менува и гласи:

„Лицата што ќе се разболат или за кои се сомнева дека се разболени од колера, чума, големи сипаници, вирусни хеморагични трески, црвен тифус, детска парализа, дифтерија, пегав тифус, повратна треска или беснило можат да се превезуваат само со соодветно санитарско превозно средство.“

Член 8

Во член 12 по зборовите: „големи сипаници“, се додаваат зборовите: „вирусни хеморагични трески“.

Член 9

Во член 15 точка 3 се менува и гласи:

„3) лица кои во здравствени организации се занимаваат со прегледи, лекување, нега и услужување на болни и лица кои работат на производство, опремување и издавање на лекови, или на друг начин во текот на работата доаѓаат во непосреден допир со лекови“.

Во точ. 5 зборот: „Југославија“ се заменува со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 10

Во член 16 став 1 зборот: „Југославија“ се заменува со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 11

Во член 17 став 1 зборовите: „А, В или С“ се заменуваат со зборовите: „А и В, на бациларна“.

Член 12

Во член 18 зборовите: „А, В или С“ се заменуваат со зборовите: „А и В, на бациларна“.

Член 13

Во член 19 точка 1 зборовите: „големите сипаници“, се бришат.

Член 14

Во член 20 став 2 зборовите: „сојузниот секретар за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“, а зборовите: „републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работи на здравството“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина“.

Член 15

Во член 22 став 1 зборовите: „или од тетанус, ако не се вакцинирани последните пет години“ се заменуваат со зборовите: „и за лица изложени на зараза од тетанус ако не се вакцинирани против таа болест во последните десет години“.

Во став 2 по зборот: „туберкулоза“ се додаваат зборовите: „од бациларна“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За воени лица и граѓански лица на служба во Југословенската народна армија, кои се изложени на зараза од заразно кочење на вратот, задолжителна е хемиопротекција и против таа болест“.

Член 16

Член 23 се менува и гласи:

„Лицата за кои ќе се утврди или посомнева дека биле во непосреден допир со заболени лица или со лица за кои постои сомневање дека се заболени од колера, чума, големи сипаници или вирусни хеморагични трески се ставаат во карантин. Карантинот се состои во ограничување на слободата на движењето и во здравствени прегледи за време на траењето на карантинот.“

Лицата за кои ќе се утврди или посомнева дека биле во посреден допир со заболени лица или со

лица за кои постои сомневање дека се заболени од колера, чума, големи сипаници или вирусни хеморагични трески се ставаат под здравствен надзор.

Лицата ставени под здравствен надзор мораат секојдневно да ѝ се јавуваат на определена здравствена организација и да се подложуваат на погрешни здравствени прегледи.

За ставањето во карантин односно под здравствен надзор и за траењето на карантинот односно на здравствениот надзор на лица во меѓународниот сообраќај одлучува сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството. За ставањето во карантин односно под здравствен надзор на други лица одлучува надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина, кој е должен за тоа веднаш да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството.

Спроведување на решенијата за ставање во карантин односно под здравствен надзор, што ги донесуваат органите од став 4 на овој член, го обезбедуваат надлежните општински органи ако со републички односно со покраински закон не е определен друг орган.“

Член 17

Во член 25 став 2 се менува и гласи:

„Пренос на мртвци од странство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да се врши само по одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството, кое се издава во согласност со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Одредбата од став 2 на овој член не се однесува на преносот на лица кои не умреле од заразна болест и кои не биле закопани ако во време на смртта престојувале во странство со важечки патни исправи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Член 18

Во член 28 став 1 по зборовите: „големи сипаници“ се додаваат записки и зборовите: „вирусни хеморагични трески“, а зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“.

Член 19

Во член 29 став 2 по зборовите: „санитарно-хигиенски“ се додаваат записки и зборовите: „организациони и други“.

Член 20

Во член 31 став 1 по зборовите: „големи сипаници“ се додаваат зборовите: „вирусни хеморагични трески“.

Во став 2, во уводната реченица, по зборовите: „големите сипаници“ се додаваат записки и зборовите: „вирусните хеморагични трески“, а зборовите: „сојузниот секретар за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“.

Член 21

Во член 32 став 2 зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“.

Член 22

Во член 33 точка 2 по зборовите: „големи сипаници“ се додаваат записки и зборовите: „вирусна хеморагична треска“.

Член 23

Во член 34 став 1 зборовите: „органите на управата надлежни за вршење санитарен надзор во републиките и автономните покраини“ се заменуваат со зборовите: „надлежните органи во републиките и во автономните покраини“.

Член 24

Во член 36, во уводната реченица, зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“.

Во точка 2 по зборовите: „големите сипаници“ се додава записки и зборовите: „вирусните хеморагични трески“.

Член 25

Во член 37, во уводната реченица, зборовите: „големите сипаници и жолтата треска“ се заменуваат со зборовите: „големите сипаници, вирусните хеморагични трески, жолтата треска и заразните болести чиј причинител е непознат“.

Во точка 3 зборовите: „здравствената контрола“ се заменуваат со зборовите: „здравствениот надзор“.

По точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи: „3а) за обезбедување на потребни резерви на вакцина и други средства за спречување на ширењето на тие болести“.

Во точка 4 зборовите: „сојузниот секретар за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“.

Член 26

Во член 38 став 1 зборовите: „Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“.

Во став 2 зборовите: „сојузниот секретар за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „старешината на сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“.

Член 27

Во член 40 став 1, во уводната реченица, зборовите: „од 2.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 50.000 динари“.

Во став 2 зборовите: „од 500 до 5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 10.000 динари“.

Член 28

Во член 41 став 1, во уводната реченица, зборовите: „од 2.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 50.000 динари“.

Во став 2 зборовите: „од 500 до 5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 10.000 динари“.

Член 29

Во член 42 став 1 зборовите: „од 2.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 50.000 динари“.

Во став 2 зборовите: „од 500 до 5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000 до 10.000 динари“.

Член 30

Во член 43 став 1, во уводната реченица, зборовите: „од 500 до 5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 2.000 до 20.000 динари“.

По точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи: „3а) ако за време на траењето на здравствениот надзор секојдневно не ѝ се јавува на определена здравствена организација или одбие да се подложи на потребните здравствени прегледи (член 23 став 3)“.

Член 31

Во член 41 став 1 во уводната реченица, зборовите: „од 300 до 1.000 динари“ се заменуваат со зборовите: од 1.000 до 10.000 динари“, а во точка 1 зборот: „Југославија“ се заменува со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 32

Во член 45, во уводната реченица, зборовите: сојузниот секретар за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството“.

Во точка 4, на крајот, точката се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 5, која гласи:

„5) за условите и начинот на водење податоци за лабораториски испитувања и за давање извештажувања за причинителите на одделни заразни болести и за прекршоците за повреда на тие прописи (член 56)“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Сојузниот секретар за народна одбрана донесува поблиски прописи:

- 1) за начинот на пријавување на заразните болести од страна на воените здравствени установи;
- 2) за условите и начинот на вршење на задолжителната имунизација, серопротифилакса и хемипрофифилакса против заразните болести на воени лица, на ученици во воените гимназии и на граѓански лица на служба во Југословенската народна армија.“

Член 33

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја.

Член 34

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

83.

Врз основа на член 193 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), во согласност со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија во 1978 година и со Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ПОТРЕБНИТЕ ПОСТОЈАНИ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ ВО 1978 ГОДИНА

1. Во рамките на Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1978 година се утврдува најмалиот износ на потребните постојани девизни резерви во противвредност од 18.250.000.000 динари.

2. Постојаните девизни резерви од точка 1 на оваа одлука ги сочинуваат златото, странските хартии од вредност со кои ракува Народната банка на Југославија и дел од побарувањата на Народната банка на Југославија во конвертибилни девизи што се наоѓаат на сметките во странство.

3. Народната банка на Југославија дел од постојаните девизни резерви од точка 1 на оваа одлука ќе пласира во странство, водејќи при тоа сметка со тоа да не се загрозува извршувањето на обврските од

член 190 став 3 и од член 191 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на постојаните девизни резерви и за најмалиот износ на тековните девизни резерви. („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/76).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 47

28 јануари 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р

84.

Врз основа на член 144 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОЖАТ СРЕДСТАВАТА НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ДА ГИ ДАВААТ ВО ДЕПОЗИТ

1. Банките овластени за работи со странство можат средствата што ги држат на своите сметки во странство согласно со член 184 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство да ги користат за давање во депозит на своите странски кореспонденти и други странски првокласни банки, и тоа:

- 1) со отказан рок до 7 дена;
- 2) на фиксен рок до 6 месеци;

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, банките овластени за работи со странство можат средствата да ги даваат во депозит и на подолги рокови:

1) ако потекнуваат од примени аванси или финансиски кредити одобрени на девизната сметка на основната или друга организација на здружен труд по склучени и пријавени работи на изведување инвестициони работи во странство, извоз на опрема, како и увоз на опрема;

2) ако со основна или друга организација на здружен труд договорот рокови во кои основните или други организации на здружен труд ќе ги користат средствата од примениот аванс, односно финансиски кредит, со тоа што роковите не депонирањето на тие средства во странство да не можат да бидат подолги од роковите од договорот склучен со основната или друга организација на здружен труд.

Банките овластени за работи со странство можат да даваат во депозит и на подолги рокови средства што ги водат како орочени депозити на странски лица, со тоа што тие рокови да не можат да бидат подолги од роковите на кои странските лица ги депонирале тие средства.

2. Работите од точка 1 на оваа одлука банките овластени за работи со странство можат да ги вршат под условите за кои во рамките на Здружението на банките на Југославија, заеднички ќе се договорат, водејќи при тоа сметка за условите на депонирањето на средствата на странскиот пазар и другите услови.

3. За извршените работи од точка 1 на оваа одлука банките овластени за работи со странство ќе водат евиденција и ќе доставуваат податоци на начинот што ќе го определи Народната банка на Југославија.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 49
19 мај 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

85.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕРИВАТИ НА НАФТА

1. Во Одлуката за максималните цени за деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/74 и 38/74) во точка 3 зборот: „данокот“ се заменува со зборовите: „основниот данок“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 48
26 јануари 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

86.

Врз основа на член 59 став 2 од Законот за финансирање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) сојузниот секретар за финансии пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење евиденција за извршувањето на буџетот на федерацијата, како и начинот и роковите за поднесување извештај за извршувањето на буџетот на федерацијата.

Член 2

Во билансот на буџетот на федерацијата приходите се искажуваат по видовите, а распоредот на приходите по основните намени за кои се користат распоредените приходи.

Видовите на приходите се искажуваат по формите и потформите на средствата, а распоредот на при-

ходите за основните намени по групите и подгрупите, на начинот утврден во „Класификација на приходите и распоредот на приходите на буџетот на федерацијата“ (во натамошниот текст: класификацијата), што е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 3

Во посебниот дел на буџетот на федерацијата распоредот на приходите на посетителите и корисниците се врши по разделите, при што еден раздел ги опфаќа сите средства што му се распоредуваат на еден корисник, односно носител на средствата. Обележување на разделите се врши со редни броеви.

Распоредот на приходите, во рамките на разделите, се врши на основните намени, на распоредните групи и подгрупи. Во рамките на групите, односно на подгрупите, може да се искаже поблиската намена во позициите, во согласност со претсметката на расходите на корисникот, односно носителот на средствата, така што збирот на износите од одделните позиции да претставува износ на подгрупата, групата и основната намена.

Член 4

Евиденцијата за извршувањето на буџетот на федерацијата ја води Сојузниот секретаријат за финансии односно Службата на општественото книговодство, или друга специјализирана организација, согласно со чл. 59 и 60 од Законот за финансирање на федерацијата (во натамошниот текст: органот, односно организацијата што ја води евиденцијата).

Член 5

Органот, односно организацијата што ја води евиденцијата обезбедува податоци за остварените приходи по видовите на приходите, а во рамките на видовите на приходите, податоци за формите и потформите на приходите како и податоци за извршениот распоред на приходите по основните намени, а во рамките на основните намени, податоци по групите подгрупите и корисниците, односно посетителите на средствата искажани во распоредот на приходите на буџетот на федерацијата.

Состојбата на остварените одделни видови приходи се добива со собирање на формите на приходите, а состојбата на формите на приходите со собирање на потформите на приходите.

Состојбата на извршениот распоред на приходите по основните намени се добива со собирање на распоредот на приходите искажани по групите, а состојбата на групите со собирање на распоредот на приходите во подгрупите.

Сите приходи и распоредот на приходите на буџетот на федерацијата се искажуваат по бруто принцип.

Член 6

Евиденцијата за остварените приходи се води со книжење на изводите од жиро-сметката на буџетот на федерацијата по видовите на остварените приходи, а во рамките на видовите на приходите, како синтетичка сметка, се води аналитичка евиденција по формите и потформите на приходите.

Ознаките на синтетичките и аналитичките сметки им одговараат на класификационите броеви по кои се искажуваат приходите на буџетот на федерацијата во класификацијата.

Кон изводот од жиро-сметката на Буџетот на федерацијата Службата на општественото книговодство доставува спецификација на приходите од проодните збирни сметки на кои се врши уплатата на приходите на федерацијата пропишани со Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници за начинот на уплатувањето на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77).

Член 7

Евиденцијата за распоредот на приходите на буџетот на федерацијата се води со книжење на распоредените приходи по разделите, односно корисниците и носителите на средствата, а во рамките на разделите, по основните намени. Во рамките на основните намени, како синтетичка сметка, се води аналитичка евиденција по распоредните групи односно подгрупи на распоредот на приходите.

Ознаките на синтетичките и аналитичките сметки им одговараат на класификационите броеви по кои се искажува распоредот на приходите на буџетот на федерацијата во класификацијата.

Книжењето на распоредените приходи се врши врз основа на налог од органот, односно организацијата што ја води евиденцијата, со кој се извршува буџетот, во согласност со претсметките на расходите на корисникот и носителот на средствата на буџетот, по тримесечни односно месечни планови за извршувањето на буџетот, приложениот дневен извод од жиро-сметката на буџетот на федерацијата.

Налогот за извршување на буџетот од став 3 на овој член содржи: број на разделот и назив на носителот, односно корисникот на средствата, основна намена, распоредна група и распоредна подгрупа со класификациона ознака од класификацијата, како и износ на распоредените приходи.

Член 8

На картичката на која се води евиденцијата за остварените приходи од член 6 на овој правилник, односно на картичката на која се води распоредот на приходите од член 7 на овој правилник, се назначува бројот од класификацијата на буџетот на федерацијата.

Член 9

Евиденцијата за извршувањето на буџетот на федерацијата од чл. 6 и 7 на овој правилник се заклучува на крајот на секој месец со состојбата на последниот ден во месецот.

Корисникот, односно носителот на средствата на буџетот на федерацијата е должен, по истекот на секој месец, а најдоцна до десеттиот во наредниот месец, да достави до Сојузниот секретаријат за финансии извештај за извршувањето на својата претсметка на приходите и расходите.

Органот, односно организацијата што ја води евиденцијата е должна по истекот на секој месец, а најдоцна до петнаесеттиот во наредниот месец, да состави извештај за извршувањето на буџетот на

федерацијата за претходниот месец на образецот „Извештај за остварените приходи и за извршениот распоред на приходите на Буџетот на федерацијата за периодот од 1 јануари до _____ 19__ година“ (во натамошниот текст: Извештајот), што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Во извештајот се искажува состојбата на остварените приходи и на извршениот распоред на приходите на буџетот на федерацијата, почнувајќи од 1 јануари на годината за која се составува извештајот, заклучно со месецот за кој се поднесува извештајот.

Член 10

Сојузниот секретаријат за финансии, врз основа на податоците од извештајот од член 9 на овој правилник составува извештај за извршувањето на буџетот на федерацијата и за спроведувањето на Законот за извршувањето на буџетот на федерацијата и го доставува до надлежните органи до 25 во месецот за претходниот период.

Извештајот од став 1 на овој член содржи образложение за извршувањето на буџетот на федерацијата и други податоци од интерес за согледување на финансирањето на функциите на федерацијата и на заедничките потреби што се остваруваат во федерацијата, предвидени со буџетот на федерацијата за одделна година.

Член 11

Сојузниот секретаријат за финансии ќе состави споредбен преглед на класификацијата на буџетот на федерацијата за 1978 година и на класификацијата што е составен дел од овој правилник.

Член 12

Овој правилник ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од депот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-629/1
12 јануари 1978 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ И РАСПОРЕДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Во билансот на буџетот на федерацијата приходите се искажуваат на следниот начин:

Класификационен број		I. ПРИХОДИ	И з н о с	
на формата на приходите	на потформата на приходите		на потформата на приходите	вкупно на формата на приходите
1	2	3	4	5

03-1 Вид 03. Данок на промет на производи и на надомести за вршење услуги
 03 1 1 Данок на промет на производи
 Дел од основниот данок на промет на производи

05-1 Вид 05. Такси
 05-1-1 Административни такси
 05-1-2 Конзуларни такси
 05-1-3 Царински такси
05-3 Други административни такси
 Судски такси

1	2	3	4	5
		Вид 06. Царини и посебни давачки		
06-1		Дел од царини		
06-2		Посебни увозни давачки и такси		
	06-2-1	Посебна давачка при увоз на земјоделски и прехранбени производи		
	06-2-2	Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување		
	06-2-3	Посебна давачка за царинско евидентирање		
	06-2-4	Посебна такса на увезени стоки		
	06-2-5	Лежарина за стоки сместени во царински магацини		
		Вид 07. Приходи според посебни сојузни прописи, Приходи на органите на управата и други приходи		
07-2		Приходи на органите на управата		
	07-2-1	Приходи на сојузните органи и организации		
	07-2-2	Приходи на Сојузната управа за контрола на летањето од надоместот за прелетувања на воздухоплови		
07-4		Други приходи		
		Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници		
08-1		Придонеси од републиките и од автономните покраини		
	08-1-1	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина		
	08-1-2	Придонес од Социјалистичка Република Македонија		
	08-1-3	Придонес од Социјалистичка Република Словенија		
	08-1-4	Придонес од Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини		
	08-1-5	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска		
	08-1-6	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора		
	08-1-7	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина		
	08-1-8	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово		
		Вид 09. Позајмици, кредити и ослободени средства		
09-5		Примени кредити		
	09-5-1	Средства на Народната банка на Југославија		
		Вид 10. Средства пренесени од претходната година		
10-1		Средства пренесени од претходната година		

Во билансот на приходите и распоредот на приходите на буџетот на федерацијата по одделни класификациони броеви на приходната страна на буџетот се искажуваат приходите што, во согласност со Законот за финансирање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), ги остварува федерацијата за финансирање на своите функции, и тоа:

Вид на приходите 03. Данок на промет на производи и на надомести за вршење услуги

Форма на приходите 03-1 Данок на промет на производи

Подформа на приходите 03-1-1 Дел од основниот данок на промет на производи, опфаќа во смисла на член 33 став 1 од Законот за финансирање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), 50% од основниот данок на промет на производи од сите тарифни броеви утврдени во Тарифата на основниот данок на промет, која е составен дел од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 53/75 и 7/77).

Вид на приходите 05. Такси

Форма на приходите 05-1 Административни такси, ги опфаќаат, согласно со член 31 од Законот за финансирање на федерацијата сите конзуларни,

царински и други административни такси што ги плаќаат корисниците на општествени средства од стопанството и нестопанството, како и граѓаните и граѓанските правни лица за работата на организацијата, во готови пари.

Форма на приходите 05-3 Судски такси, ги опфаќаат, согласно со член 31 од Законот за финансирање на федерацијата, приходите од судски такси што ги остварува Сојузниот суд од корисници на општествени средства од стопанството и нестопанството, како и од граѓани и граѓански правни лица, во готови пари.

Вид на приходите 06. Царини и посебни давачки

Форма на приходите 06-1 Царини, опфаќаат дел од приходите од царини кој се внесува во буџетот на федерацијата, по одбивање на делот од царините што ѝ е отстапен, во согласност со чл. 26 и 27 од Законот за финансирање на федерацијата, на Интерресната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Форма на приходите 06-2 Посебни увозни давачки и такси, опфаќаат дел од приходите од посебни увозни давачки и такси што се внесува во буџетот на федерацијата, по одбивање на делот од посебните увозни давачки и такси што ѝ е отстапен, во

согласност со чл. 26 и 27 од Законот за финансирање на федерацијата, на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство. Под посебни условни давачки и такси се подразбира: посебната давачка при увоз на земјоделски и прехранбени производи (потформа 06-2-1), посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување (потформа 06-2-2), посебната давачка за царинско евидентирање (потформа 06-2-3), посебните такси на увезени стоки (потформа 06-2-4) и лежарината на стоки сместени во царински магацини (потформа 06-2-5).

Вид на приходите 07. Приходи според посебни прописи, приходи на органите на управата и други приходи

Форма на приходите 07-2 Приходи на органите на управата, ги опфаќаат сопствените приходи на сојузните органи и организации, како и приходите на Сојузната управа за контрола на летањето од надоместот за прелетувања на воздухоплови, согласно со член 32 од Законот за финансирање на федерацијата.

Форма на приходите 07-4 Други приходи, опфаќаат разни поврати и други вонредни приходи што ѝ припаѓаат на федерацијата

Вид на приходите 08. Приходи од други општествено-политички заедници

Форма на приходите 08-1 Придонеси од републиките и од автономните покраини, ги опфаќаат средствата што републиките односно автономните покраини ги уплатуваат на име придонес кон буџетот на федерацијата, во согласност со чл. 34, 35 и 36 од Законот за финансирање на федерацијата.

Вид на приходите 09. Позајмици, кредити и ослободени средства

Форма на приходите 09-5 Примени кредити, ги опфаќаат средствата на Народната банка на Југославија, без оглед дали на буџетот на федерацијата му се дадени во вид на кредит или неповратно, согласно со Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на буџетот на федерацијата за 1978 година.

Вид на приходите 10. Средства пренесени од претходната година

Форма на приходите 10-1 Средства пренесени од претходната година, ги опфаќаат средствата што, како вишок на приходи над расходите, се пренесени од претходната година.

2. Во билансот на буџетот на федерацијата распоредот на приходите се искажува на следниот начин:

Класификационен број			Износ	
			распоредна подгрупа	вкупно-распоредната група
1	2	3	4	5
II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ				
01-1		Основна намена 01. Дејност на сојузните органи и организации		
01-2		Средства за работната заедница		
		Средства за функционални расходи на сојузните органи и организации		
02-1		Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита		
	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија		
	02-2-2	Средства за Југословенската народна армија во тековната година		
		Средства за Југословенската народна армија според пресметката за претходната година		
03-1		Основна намена 03. Нестопански инвестиции		
		Средства за нестопански инвестиции		
05-2		Основна намена 05. Придонеси и дополнителни средства за буџетите на други општествено-политички заедници и пренесени средства врз меѓуопштински регионални заедници		
		Дополнителни средства за буџетите на општествено-политичките заедници		
	05-2-1	Дополнителни средства за буџетите на републиките и автономните покраини		
	05-2-2	Посебни дополнителни средства за буџетите на републиките и автономните покраини		
06-9		Основна намена 06. Средства пренесени врз општествените дејности		
		Наменски средства пренесени врз Самоуправните интересни заедници на пензиско-инвалидското осигурување		
07-3		Основна намена 07. Други наменски средства		
		За општествено-политичките организации и здруженија на граѓани		

1	2	3	4	5
07-4	07-4-1 07-4-2	Други несломенати наменски средства Боречко-инвалидска заштита Дотации за Фондот на солидарноста на неврзаните земји и земјите во развој		
		Основна намена 08. Буџетска резерва		
08-1 08-2		Постојана буџетска резерва Тековна буџетска резерва		
		Основна намена 09. Орочени и издвоени средства и обврски од поранешните години		
09-4	09-4-1 09-4-2	Обврски по кредити и други обврски од поранешните години Обврски по кредити за нестопански инвестиции Обврски по другите кредити и други обврски од поранешните години		
		Основна намена 10. Други разни расходи		
10-1		Надомест за Службата на општественото книговодство		

Во Билансот на приходите и распоредот на приходите на буџетот на федерацијата под одделни класификациони броеви на расходната страна на буџетот, се прикажува распоредот на приходите за основни намени за кои се користат распоредените приходи, и тоа:

Основна намена 01. Дејност на сојузните органи и организации, ги опфаќа средствата што со буџетот на федерацијата им се распоредуваат (пренесуваат) на сојузните органи и организации секоја година, во согласност со нивните програми за работа и со задачите за извршување на функциите на федерацијата утврдени со Уставот на СФРЈ, со сојузни закони и со други општи акти на федерацијата, и тоа: за потребите на работната заедница на односниот орган или организација (распоредна група 01-1) и за функционални расходи на органот односно организацијата и средствата за материјални трошоци, средствата за посебни намени и средствата на опремата (распоредна група 01-2).

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита, ги опфаќа средствата за финансирање на народната одбрана што, во согласност со став 2 член 15 од Законот за финансирање на федерацијата, се обезбедуваат за финансирање на ЈНА во тековната година (распоредна група 02-1), како и средствата што во согласност со став 4 член 15 од наведениот закон, се обезбедуваат за ЈНА според пресметката за претходната година (распоредна група 02-2).

Основна намена 03. Нестопански инвестиции, ги опфаќаат средствата за тековни инвестициони вложувања што се вршат според однапред утврдени и одобрени програми (распоредна група 03-1).

Основна намена 05. Придонеси и дополнителни средства за буџетите на други општествено-политички заедници и пренесени средства врз меѓуопштински регионални заедници, ги опфаќаат дополнителните средства на стопански недоволно развиените републики и САП Косово, што, согласно со Законот за дополнителните средства на републиките и автономните покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), се обезбедуваат во буџетот на федерацијата, и тоа: дополнителни средства што се утврдуваат во височина од 0,93% од износот на општествениот производ на вкупното стопанство на Југославија и им се доделуваат на сите недоволно развиени републики и САП Косово (распоредна подгрупа 05-2-1), како и посебни дополнителни средства во износ од 0,07% од опш-

тествениот производ на вкупното стопанство на Југославија што ѝ се обезбедуваат на САП Косово за развој на материјалната основа на општествените служби и посебни дополнителни средства во износ од 0,03% од општествениот производ на вкупното стопанство на Југославија што ѝ се обезбедуваат на СР Црна Гора по основ на специфичноста поради малиот број жители, и малата густина на населеност во таа република.

Основна намена 06. Средства пренесени врз општествените дејности, ги опфаќаат средствата за бенефицирани пензии (без воените пензии во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците), дополнителните наменски средства за заедницата на пензиско-инвалидското осигурување на СР Црна Гора за покривање на дефицитот во фондот на пензиско-инвалидското осигурување, средствата за бенефицирани пензии на воените лица, во смисла на одредбите од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), средствата за валоризација на воените пензии, како и дополнителни наменски средства за покривање на дефицитот во фондот на пензиското осигурување на воените лица (распоредна група 06-9).

Основна намена 07. Други наменски средства, ги опфаќаат средствата што, во согласност со член 24 од Законот за финансирање на федерацијата, се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. Заради дополнително финансирање на определени задачи на општествено-политичките и општествените организации што се од интерес за финансирањето за функциите на федерацијата (распоредна група 07-3), и други неспоменати наменски средства (распоредна група 07-4). Другите неспоменати наменски средства ги опфаќаат средствата за боречка и инвалидска заштита, материјална заштита, инвалидски и детски додаток, животно осигурување на борците, постојани парични надомести, заштита на цивилните инвалиди од војните и сл. (распоредна подгрупа 07-4-1) и дотацијата за Фондот на солидарноста на неврзаните земји и земјите во развој (распоредна подгрупа 07-4-2).

Основна намена 08. Буџетска резерва, ги опфаќа средствата на постојаната буџетска резерва (распоредна група 08-1), и тековната буџетска резерва што служи за непредвидени или недоволно предвидени издатоци во рамките на одделни намени (распоредна група 08-2).

Основна намена 09. Орочени и издвоени средства и обврски од поранешните години, ги опфаќаат средствата за отплата на анuitети по кредитите за нестопански инвестиции (распоредна подгрупа 09-4-1) и средствата за отплата на другите кредити, за амортизација на обврзниците и сл. (распоредна подгрупа 09-4-2).

Основна намена 10. Други разни расходи, ги опфаќаат средствата распоредени за надомест за покривање на трошоците на Службата на општествено-ното книговодство за работи на евиденција, работи на контрола и за информативно-аналитички работи (распоредна група 10-1).

ИЗВЕШТАЈ

за остварените приходи и извршениот распоред на приходите на Буџетот на федерацијата за периодот од 1 јануари до _____ 19____ година

I. ПРИХОДИ

Реден број	Форма на приходите	Потфор-ма на приходите	ВИД НА ПРИХОДИТЕ	Износ
1	2	3	4	5
			Вид 03. Данок на промет на производи и на надомести за вршење услуги	
01	03-1		Данок на промет на производи	
02		03-1-1	Дел од основниот данок на промет на производи	
03			Вкупно, вид 03. Данок на промет на производи и на надомести за вршење услуги	
			Вид 05. Такси	
04	05-1		Административни такси	
05		05-1-1	Конзуларни такси	
06		05-1-2	Царински такси	
07		05-1-3	Други сојузни административни такси	
08	05-3		Судски такси	
09			Вкупно вид 05. Такси	
			Вид 06. Царини и посебни давачки	
10	06-1		Царини	
11	06-2		Посебни увозни давачки и такси	
12		06-2-1	Посебна давачка при увоз на земјоделски и прехранбени производи	
13		06-2-2	Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување	
14		06-2-3	Посебна давачка за царинско евидентирање	
15		06-2-4	Посебна такса на увезени стоки	
16		06-2-5	Лежарина за стоки сместени во царински магацини	
17			Вкупно вид 06. Царини и посебни давачки	
			Вид 07. Приходи според посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и други приходи	
18	07-2		Приходи на органите на управата	
19		07-2-1	Приходи на сојузните органи и организации	
20		07-2-2	Приходи на Сојузната управа за контрола на летането од надоместот за прелетувања на воздухоплови	
21	07-4		Други приходи	
22			Вкупно вид 07. Приходи според посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и други приходи	
			Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници	

1	2	3	4	5
23	08-1		Придонеси од републиките и од автономните покраини	
24		08-1-1	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	
25		08-1-2	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	
26		08-1-3	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	
27		08-1-4	Придонес од Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини	
28		08-1-5	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	
29		08-1-6	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	
30		08-1-7	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	
31		08-1-8	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	
32			Вкупно вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници	
<hr/>				
33	09-5		Вид 09. Позајмици, кредити и ослободени средства Примени кредити	
34		09-5-1	Средства на Народната банка на Југославија	
35			Вкупно вид 09. Примени кредити	
<hr/>				
36	10-1		Вид 10. Средства пренесени од претходната година Средства пренесени од претходната година	
37			Вкупно вид 10. Средства пренесени од претходната година	
<hr/>				
38			Вкупни приходи за распоред	

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Реден број	Распоредна група	Распоредна подгрупа	ОСНОВНА НАМЕНА	Износ
1	2	3	4	5
Основна намена 01. Дејност на сојузните органи и организации				
39	01-1		Средства за работната заедница	
40	01-2		Средства за функционални расходи на сојузните органи и организации	
41			Вкупно основна намена 01. Дејност на сојузните органи и организации	
<hr/>				
Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита				
42	02-1		Средства за Југословенската народна армија	
43		02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во тековната година	
44		02-1-2	Средства за Југословенската народна армија според пресметката за претходната година	
45			Вкупно основна намена 02 Народна одбрана	
<hr/>				
Основна намена 03. Нестопански инвестиции				
46	03-1		Средства за нестопански инвестиции	
47			Вкупно основна намена 03 Нестопански инвестиции	

1	2	3	4	5
			Основна намена 05. Придонеси и дополнителни средства за буџетите на општествено-политичките заедници и пренесени средства врз меѓуопштински регионални заедници	
48	05-2		Дополнителни средства за буџетите на општествено-политичките заедници	
49		05-2-1	Дополнителни средства за буџетите на републиките и автономните покраини	
50		05-2-2	Посебни дополнителни средства за буџетите на републиките и автономните покраини	
51			Вкупно основна намена 05 Придонеси и дополнителни средства за буџетите на други општествено-политички заедници и пренесени средства врз меѓуопштински регионални заедници	
			Основна намена 06. Средства пренесени врз општествените дејности	
52	06 9		Наменски средства за самоуправните интересни заедници на пензиско-инвалидското осигурување	
53			Вкупно основна намена 06 Средства пренесени врз општествените дејности	
			Основна намена 07. Други наменски средства	
54	07-3		За општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани	
55	07-4		Други неспоменати наменски средства	
56		07-4-1	Боречко-инвалидска заштита	
57		07-4-2	Дотација за Фондот на солидарноста на неврзаните земји и земјите во развој	
58			Вкупно основна намена 07 Други наменски средства	
			Основна намена 08. Буџетска резерва	
59	08-1		Постојана буџетска резерва	
60	08-2		Тековна буџетска резерва	
61			Вкупно основна намена 08 Буџетска резерва	
			Основна намена 09. Орочени и издвоени средства и обврски од поранешните години	
62	09-4		Обврски по кредити и други обврски од поранешните години	
63		09-4-1	Обврски по кредити за нестопански инвестиции	
64		09-4-2	Обврски по другите кредити и други обврски од поранешните години	
65			Вкупно основна намена 09 Орочени и издвоени средства и обврски од поранешните години	
			Основна намена 10. Други разни расходи	
66	10-1		Надомест за Службата на општественото книговодство	
67			Вкупно основна намена 10 Други разни приходи	
68			Вкупно распоредени и нераспоредени приходи	

87.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Kleine Zeitung“, број 249 од 26 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/376
16 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

88.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER RUND-SCHAU“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Frankfurter Rundschau“, број 249 од 26 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/588
17 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

89.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „RHEINISCHER MERKUR“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Rheinischer Merkur“, број

43 од 28 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Келн, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/589
17 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

90.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Corriere della Sera“, број 251 од 29 октомври 1977 година што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/322
18 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

91.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Welt am Sonntag“, број 44 од 30 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/592
19 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

92.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PARIS MATCH“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Paris Match“, број 1486 од 18 ноември 1977 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/476
19 ноември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

93.

Врз основа на член 42 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), во согласност со сојузниот секретар за финансии директорот на Сојузната управа за царини утврдува

ЛИСТА

НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ НЕПОСРЕДНО ГИ УВЕЗУВААТ, ОДНОСНО ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО

1. За стоките што југословенски и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно примаат од странство, се определува царинската основница, и тоа:

Реден број	Тарифен број од Царинската тарифа	Назив на производот	Единица на мера	Царинска основница во динари по единица на мера
1	2	3	4	5
1	09.01	Кафе:		
		1) сурово во зрно	kg	80
		2) пржено или мелено	kg	100
3)		екстракти на кафе (Nes kafe)	100 g	30
2	22.09	Виски	литар	100
3	24.02	Цигари	20 парч.	9,50
4	40.11	Гуми за тркала од сите видови:		
		1) внатрешни гуми	kg	40
		2) надворешни гуми:		
		а) дијагонални, обични	kg	50
		б) радијални	kg	80
		в) проектирани:		
		1) дијагонални	kg	25
		2) радијални	kg	40

1	2	3	4	5
5	42.03	Предмети за облека од природна или пресувана кожа:		
		1) од природна кожа:		
		а) палта:		
		1) од мазна кожа	парче	4.500
		2) од велур-кожа	парче	3.500
		б) мантили:		
		1) од мазна кожа	парче	2.900
		2) од велур-кожа	парче	2.500
		в) јакни:		
		1) од мазна кожа	парче	1.500
		2) од велур-кожа	парче	1.200
		3) од други кожи	парче	1.900
		4) во комбинација на кожа и крзно	парче	2.300
		г) женски комплекти:		
		1) од мазна кожа	парче	2.000
		2) од велур-кожа (со крзно)	парче	2.800
		2) од пресувана (свинска) кожа:		
		а) мантили	парче	1.800
		б) јакни:		
		1) со постава	парче	1.500
		2) без постава	парче	900
		3) предмети за облека за деца:		
		а) бунди	парче	1.400
		б) јакни	парче	600
		в) панталони	парче	400
		г) здолници	парче	300
6	43.03	Предмети од крзно (крзно сработено или конфекционирано):		
		од прости или вештачки крзна:		
		а) за возрасни	kg	1.500
		б) за деца	kg	900
		2) од фини крзна:		
		а) бунди:		
		1) „Нерц“	парче	24.000
		2) „Астраган“	парче	16.000
		3) „Фока“, „Нутрија“	парче	13.000
		б) јакни	парче	12.000
		в) капи-шубари	парче	1.200
		г) шал-јакни	парче	1.000
7	50.09	Ткаенини од природна свила или шап-свила:		
		1) ретки ткаенини (муслин, гренадин, воал, газа и сл.)	kg	700
		2) чести ткаенини	kg	600
8	50.10	Ткаенини од бурет-свила	kg	500
9	51.04	Ткаенини од вештачки или синтетички влакна (бескрајни):		
		1) од вештачки влакна (ацетат, рајон и сл.)	kg	250
		2) од синтетички влакна	kg	350
10	53.11	Ткаенини од волна и фина длака:		
		1) од волнено влачено предиво со над 50% волна	kg	350
		2) од волнено влачено и чешлано предиво со над 50% волна (полукамгарн)	kg	500

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		3) од волнено чешпано предиво со над 50% волна и во мешаница со предива од други текстилни материјали	kg	600	21	61.01	Горна облека за возрасни мажи:		
11	55.08	Конеч:			1)		од волнена ткаенина:		
		1) за изработка на гоблени	kg	1.500	а)		палта	парче	2.300
		2) за везење	kg	500	б)		мантили	парче	1.800
		3) друго	kg	150	в)		облека	ком-плет	1.800
12	55.08	Ткаенини од памук, букле, вид фротирни ткаенини	kg	170	г)		сакоа	парче	1.200
13	55.09	Други ткаенини од памук	kg	170	д)		панталони	парче	500
14	56.07	Ткаенини од вештачки или синтетички влакна:			2)		од синтетички ткаенини и од мешаница (до 50% волна):		
		1) од вештачки влакна	kg	250	а)		палта	парче	1.600
		2) од синтетички влакна	kg	350	б)		мантили	парче	1.200
15	58.01	Теписи, прекривки и простирки, со јазли:			в)		облека	ком-плет	1.200
		1) врзани со рака, волнени:			г)		сакоа	парче	800
		а) од 120.000 до 440.000 јазли	m ²	1.800	д)		панталони	парче	400
		б) над 440.000 до 600.000 јазли	m ²	2.300	3)		од памучна и цел-ткаенина и од мешаница (до 50% синтетика):		
		2) врзани со машина:			а)		мантили	парче	800
		а) волнени	m ²	700	б)		облека	ком-плет	800
		б) од други влакна	m ²	500	в)		сакоа	парче	500
16	58.04	Плиш и сомот:			г)		панталони:		
		1) од памук	kg	300	1)		„blue jeans“	парче	350
		2) од свила	kg	600	2)		други	парче	300
		3) од волна	kg	250	4)		виндјакни од сите видови ткаенини:		
		4) од синтетички влакна	kg	200	а)		без влошка	парче	400
17	59.05	Рибарски мрежи:			б)		со влошка	парче	600
		1) од синтетички влакна	kg	250	5)		блузи од сите видови ткаенини:		
		2) од памук	kg	130	а)		„blue jeans“	парче	350
18	59.07	Гоблен сетови (тип „Herde“);			б)		други	парче	150
		1) големина 10 × 12 cm	парче	150	22	61.02	Горна облека за жени и деца:		
		2) големина 21 × 30 cm	парче	200	1)		од волнена ткаенина:		
		3) големина 21 × 45 cm	парче	350	а)		палта	парче	2.300
		4) големина 30 × 40 cm	парче	500	б)		мантили	парче	1.800
		5) големина 40 × 57 cm	парче	700	в)		костими	ком-плет	1.600
		6) големина 45 × 100 cm	парче	900	г)		фустани	парче	900
		Забелешка: Основицата за гоблени за одделни големини е дадена за помплетно пакување (платно со слика и волна). Ако волната не е природна, царинската основица се намалува за 20%			д)		здолници	парче	500
19	60.01	Плетени или хеклувани метраржни стоки, нееластични и некаучукувани:			е)		панталони	парче	500
		1) од памук	kg	170	2)		од синтетички ткаенини и од мешаница (до 50% волна):		
		2) од волна	kg	500	а)		палта	парче	1.800
		3) од синтетички влакна	kg	350	б)		мантили	парче	1.600
		4) од вештачки влакна	kg	250	в)		костими	ком-плет	1.200
20	60.05	Горна облека и други предмети плетени или хеклувани, нееластични, и некаучукувани:			г)		фустани	парче	700
		1) од памук	kg	300	д)		здолници	парче	350
		2) од волна и фина животинска длака	kg	800	е)		панталони	парче	300
		3) од синтетички влакна	kg	500	3)		од памучна и цел-ткаенина и од мешаница (до 50% синтетика):		
		4) од вештачки влакна	kg	400	а)		мантили	парче	800
					б)		фустани	парче	400
					в)		здолници:		
					1)		„blue jeans“	парче	250
					2)		други	парче	200
					г)		панталони		
					1)		„blue jeans“	парче	350
					2)		други	парче	200
					4)		виндјакни од сите видови ткаенини:		
					а)		без влошка	парче	400
					б)		со влошка	парче	600

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		5) детска облека:			27	66.01	Чадори:		
		а) волнена	kg	600			1) на расклопување	парче	200
		б) друга	kg	350			2) со рачка	парче	150
		6) блузи од сите видови ткаенини:			28	69.11	Садови и други предмети што се употребуваат во домаќинството или за тоалетни цели од порцелан:		
		а) „blue jeans“	парче	350			1) еднобојни	kg	80
		б) други	парче	150			2) повеќебојни	kg	140
23	62.01	7) комплекти за бебиња Кебиња:	пакет	800	29	69.12	Садови и други предмети што се употребуваат во домаќинството или за тоалетни цели, од други видови керамика:		
		1) од длака од камила	парче	900			1) еднобојни	kg	50
		2) од волна:					2) повеќебојни	kg	80
		а) за едно лице	парче	600					
		б) за две лица	парче	800					
		3) од памук	парче	100					
		4) од синтетички влакна	парче	500					
24	62.02	Креветска рубелина, рубелина за на маса и завеси:			30	70.13	Изработки од стакло, што се употребуваат за на маса, кујна, канцеларија, за внатрешна декорација и сл.:		
		1) чаршафи:					1) од кристал:		
		а) јоргански:					а) брусен	kg	600
		1) платно	парче	140			б) друг (леан)	kg	300
		2) дамаст	парче	200			2) од друго стакло	kg	100
		б) креветски:			31	73.36	Печки:		
		1) за едно лице	парче	70			1) на цврсти горива, обични	парче	1.200
		2) за две лица	парче	130			2) на течни горива:		
		2) калафи:					а) до 5000 kcal	парче	1.300
		а) платно	парче	40			б) над 4000 kcal	парче	1.800
		б) дамаст	парче	50			в) со автоматска регулација на топлина:		
		3) прекривки за кревет:					1) обични	парче	2.500
		а) за едно лице	парче	250			2) обложени со керамика	парче	3.300
		б) за две лица	парче	400			3) камини	парче	4.000
		4) чаршафи за на маса:					3) на гас:		
		а) печатено платно:	парче	60			а) без електромагнетно палење:		
		б) дамаст	парче	200			1) до 2000 kcal	парче	1.600
		5) трпезни гарнитурни:					2) над 2000 kcal	парче	1.800
		а) печатено платно:					б) со електромагнетно палење:		
		1) за 6 лица	гарнитура	200			1) до 2000 kcal	парче	1.700
		2) за 12 лица	гарнитура	250			2) над 2000 kcal	парче	2.300
		б) дамаст:					в) камини со автоматска регулација на топлина:		
		1) за 6 лица	гарнитура	300			1) до 5000 kcal	парче	3.500
		2) за 12 лица	гарнитура	400			2) над 5000 kcal	парче	4.000
		б) завеси, од синтетички влакна	kg	400			4) за централно греење, неелектрично загревање со вградени котли за загревање вода без додатна опрема за разведување на топлина и без горилник:		
25	63.01	Употребувани предмети за облека и употребувани обувки	kg	150			а) до 13500 kcal	парче	5.000
		1) чевли:					б) над 13500 kcal до 17500 kcal	парче	5.800
		а) машки	чифт	500			в) над 17500 до 20500 kcal	парче	6.700
		б) женски	чифт	450			г) над 20500 до 24000 kcal	парче	7.500
		в) детски	чифт	250			д) над 24000 до 27000 kcal	парче	8.400
		2) чизми:					е) над 27000 до 30000 kcal	парче	9.000
		а) машки	чифт	600			ж) над 30000 до 33000 kcal	парче	9.800
		б) женски	чифт	800			з) над 33000 до 37000 kcal	парче	10.600
		в) женски	чифт	350			и) над 37000 до 40000 kcal	парче	11.700
		3) чевли за скијање:					к) над 40000 до 43000 kcal	парче	12.500
		а) за возрасни	чифт	1.200			л) над 43000 до 47000 kcal	парче	13.200
		б) за деца	чифт	600			м) над 47000 до 52000 kcal	парче	14.400
26	64.02	Обувки со фонови од природна или пресувана кожа:							
		1) чевли:							
		а) машки	чифт	500					
		б) женски	чифт	450					
		в) детски	чифт	250					
		2) чизми:							
		а) машки	чифт	600					
		б) женски	чифт	800					
		в) женски	чифт	350					
		3) чевли за скијање:							
		а) за возрасни	чифт	1.200					
		б) за деца	чифт	600					

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		к) над 52000 до 56000 kcal	парче	15.200			новица се намалува за 10%.		
		л) над 56000 до 61000 kcal	парче	15.800					
		љ) над 61000 до 68000 kcal	парче	16.800	36	84.15	Ладилници-фрижидери за домаќинство:		
		Забелешка: За следната опрема што се вградува во уред за централно греење, ако се увезува заедно со печките, царинската основица се зголемува и тоа за:					1) обични	литар	15
		1) бојлер	литар	20			2) комбинирани со конзерватор (длабоко ладење):		
		2) пумпа за вода	парче	1.500			а) со конзерватор до 80 литри	литар	16
		3) термостат за котел	парче	300			б) со конзерватор над 80 литри	литар	18
		4) моторен вентил за мешање	парче	1.400			3) комбинирани (електрично-гасни):		
		5) проточна батерија	парче	1.500			а) комбинирани на струја од 220 V и понизок напон	литар	50
		6) горилник	1000 kcal	100			б) комбинирани на струја од 220 V, понизок напон и гас	литар	60
		5) шпорети за домаќинство:					4 конзерватори — апарати за длабоко ладење:		
		а) на цврсти горива	парче	1.800			а) разладни витрини	литар	18
		б) на течни горива до 5000 kcal	парче	1.900			б) разладни ормани	литар	22
		в) на гас:							
		1) со три пламени	парче	2.500	37	84.16	Апарати за пеглање за домаќинство со валјаци:		
		2) со четири пламени	парче	2.700			1) без статив (се монтираат на маса) широчина на валјакот до 56 cm	парче	1.800
		6) гасни рещоа	пламен	100			2) со статив, широчина на валјакот:		
		7) гасни бојлери-проточни:					а) до 74 cm	парче	4.400
		а) до 5 литри во минута	парче	1.000			б) над 74 до 85 cm	парче	4.900
		б) над 5 до 10 литри во минута	парче	1.500			3) со склопувачки статив, широчина на валјакот:		
		в) над 10 до 15 литри во минута	парче	1.800			а) до 65 cm	парче	3.300
82	73.37	Радијатори:					б) над 65 до 74 cm	парче	4.900
		1) од леано железо	kg	25			в) над 74 до 85 cm	парче	6.000
		2) од челичен лим	kg	20					
83	73.38	Предмети што обично се употребуваат во домаќинство:			38	84.18	Кујнски пречистувачи на воздух (напи), со филтер и вентилатор	парче	1.500
		1) садови:			39	84.19	Машини за миеење садови, за домаќинство:		
		а) емајлирани	kg	100			1) за 6 лица	парче	4.800
		б) од нерѓосувачки челик	kg	180			2) над 6 до 8 лица	парче	5.200
84	76.16	Радијатори од алуминиум	kg	70			3) над 8 до 10 лица	парче	6.000
85	84.06	Мотори со внатрешно согорување:					4) над 10 до 12 лица	парче	7.000
		1) мотори за чамци, подвижни:					Забелешка: За машините за миеење садови со вграден мијалник (орманче), царинската основица се зголемува за 1.500 динари		
		а) до 6 KS	KS	1.300					
		б) над 6 до 8 KS	KS	1.200					
		в) над 8 до 10 KS	KS	1.100	40	84.37	Машини за рамно плетење за домаќинство, нето тежина до 20 kg без постамент:		
		г) над 10 до 14 KS	KS	900			1) едноредни:		
		д) над 14 до 18 KS	KS	800			а) без програматор	парче	3.500
		2) мотори за погон на разни уреди (стабилни-дизел), освен за моторни возила и трактори:					б) со програматор	парче	5.000
		а) до 3 KS	KS	1.500			2) дворедни:		
		б) над 3 до 4,5 KS	KS	1.350			а) без програматор	парче	8.500
		в) над 4,5 до 7 KS	KS	1.250			б) со програматор	парче	11.000
		г) над 7 до 10 KS	KS	1.150	41	84.40	Машини за перење и сушење рубелина, за домаќинство:		
		д) над 10 до 13 KS	KS	1.050			1) за перење — автоматски до 5 kg сува рубелина:		
		е) над 13 до 17 KS	KS	950			а) со повеќе програми (претперење, перење, и центрифугирање)	1 kg сува рубелина	1.100
		е) над 17 до 20 KS	KS	900					
		ж) над 20 до 30 KS	KS	850					
		Забелешка: За бензинските мотори, царинската ос-							

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		б) Superdry Trockner (со претперење, перење, центрифугирање)	1 kg сува рубелина	1.500			2) стабилизатори за телевизори:		
		2) за сушење:					а) за црно-бели	парче	400
		а) центрифуги, капацитет 2.5 kg	парче	1.200			б) за приемници во боја	парче	900
		б) калорифери	1 kg рубелина	1.000	47	85.06	Електромеханички апарати за домаќинство со вграден електричен мотор:		
42	84.41	Машини за шиене за домаќинство:					1) правосмукалки:		
		1) со ножен погон:					а) до 400 W	парче	900
		а) кабинет	парче	2.500			б) над 400 до 600 W	парче	1.400
		б) носиви (портабл)	парче	2.100			в) над 600 до 800 W	парче	2.000
		в) глава	парче	1.700			г) над 800 до 1000 W	парче	2.400
		2) со електричен погон:					2) апарати за мелење и мешање на животни намирници (миксери тежина до 5 kg):		
		а) цик-цак:					а) обични, рачни	парче	500
		1) кабинет	парче	4.300			б) универзални-трпезни	парче	1.200
		2) носиви (портабл)	парче	3.700			3) мелници за кафе (тежина до 1 kg)	парче	150
		3) глава	парче	3.000	48	85.12	Електротермички уреди за домаќинство:		
		б) автоматски цик-цак:					1) електрични грејачи за вода, бојлери:		
		1) кабинет	парче	4.900			а) до 10 литри	парче	700
		2) носиви (портабл)	парче	4.300			б) над 10 до 30 литри	парче	850
		3) глава	парче	3.600			в) над 30 до 60 литри	парче	1.000
		в) суперавтоматски цик-цак:					г) над 60 до 80 литри	парче	1.300
		1) кабинет	парче	5.500			д) над 80 до 100 литри	парче	1.500
		2) носиви (портабл)	парче	4.900			ф) за секој натамошен литар над 100 литри, царинската основица се зголемува за 35 динари.		
		3) глава	парче	4.200			2) електрични грејалки (калорифери), со термостат и вентилатор	парче	500
43	84.47	Кружни пили (циркулари) на постамент, со електромотор со јачина:					3) камини	парче	4.000
		1) 1,5 kW	парче	3.300			4) електрични радијатори со термостат	ребро	100
		2) 2,2 kW	парче	4.080			5) електрични рачни апарати за сушење коса — фенови:		
		3) 3 kW	парче	4.700			а) обични:		
44	84.49	Верижни пили за рачна употреба, со мотор со внатрешно согорување	KS	1.000			1) до 500 W	парче	150
							2) над 500 W	парче	200
45	84.51	Пишувачки носиви (портабл) машини, него тежина:					б) комплет со чешли, капа и црево	парче	300
		1) до 4 kg	парче	1.200			6) завивачи на коса:		
		2) над 4 до 5 kg	парче	1.800			а) завивачи	парче	300
		3) над 5 до 6 kg	парче	2.100			б) комплет со чешли	парче	350
		4) над 6 до 7 kg	парче	2.500			7) куќни хауби, со статив, до 1200 W	парче	400
		Забелешка: Ако наведените машини се електрични, царинската основица се зголемува за 30%.					8) електрични шпорети:		
46	85.01	Електрични мотори и исправачки апарати:					а) со три грејни плочи:		
		1) Електрични мотори со јачина:					1) обични	парче	1.800
		а) 0,12 kW	парче	850			2) со една експрес-плоча	парче	2.100
		б) 0,18 kW	парче	950			3) со две експрес-плочи	парче	2.400
		в) 0,25 kW	парче	1.000			б) со четири грејни плочи:		
		г) 0,31 kW	парче	1.100			1) обични	парче	2.700
		д) 0,55 kW	парче	1.200			2) со една експрес-плоча	парче	3.200
		е) 0,75 kW	парче	1.400			Забелешка: Царинската основица за автоматска		
		ж) 1,5 kW	парче	2.000					
		з) 2,2 kW	парче	2.500					
		в) 3 kW	парче	3.100					
		и) 4 kW	парче	3.700					

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		грејна клоча се зголемува за 600 динари.			51	87.13	Детски колички:		
	9)	Комбинирани шпорети на гас и електрична струја:					1) обични	парче	500
		а) со три пламени и една електрична плоча	парче	2.700			2) длабоки	парче	800
		б) со четири пламени и со една електрична плоча	парче	2.900			3) комбинирани, спортско- — длабоки со посебна вложка	парче	1.200
		в) со два пламена и две електрични плочи	парче	3.000	52	87.14	Рачни колички за превоз на материјали, со едно тркало:		
		г) со три пламени и две електрични плочи	парче	3.200			1) пластични	парче	350
		д) со четири пламени и две електрични плочи	парче	3.500			2) метални	парче	500
	10)	електрични микробранови печки:			53	92.12	Грамофонски плочи и други регистратори на звук:		
		а) до 500 W	парче	4.500			1) грамофонски плочи со пречник:		
		б) над 500 W:					а) 17 cm	парче	20
		1) обични	парче	5.500			б) 25 cm	парче	60
		2) со вградена скара (грил)	парче	6.000			в) 30 cm	парче	80
							2) магнетофонски ленти неснимени	m	0,30
	11)	електрични пегли					3) касети неснимени:		
		а) обични	парче	180			а) С-60	парче	30
		б) со парно влажење	парче	300			б) С-90	парче	40
	12)	електрични термоакумулациони печки, со јачина:					в) С-120	парче	60
		а) 2 kW	парче	3.800					
		б) 3 kW	парче	4.800					
		в) 4 kW	парче	5.500					
		г) 5 kW	парче	6.200					
		д) 6 kW	парче	7.000					
49	85.15	Телевизиски приемници:							
		1) носечки (портабл):							
		а) црно-бели со екран:							
		1) до 25 cm	парче	1.800					
		2) над 25 до 31 cm	парче	2.000					
		3) над 31 до 36 cm	парче	2.400					
		4) над 36 до 44 cm	парче	2.700					
		5) над 44 до 48 cm	парче	3.000					
		б) во боја со екран:							
		1) до 36 cm	парче	8.000					
		2) над 36 до 44 cm	парче	9.000					
		3) над 44 до 48 cm	парче	10.000					
		2) трпезни:							
		а) црно-бели со екран:							
		1) до 51 cm	парче	3.200					
		2) над 51 до 63 cm	парче	3.500					
		3) над 63 cm	парче	4.000					
		б) во боја со екран:							
		1) до 51 cm	парче	12.000					
		2) над 51 до 56 cm	парче	13.500					
		3) над 56 до 67 cm	парче	16.500					
		Забелешка: За телевизиски приемници во боја, без вграден систем за далечинско управување, царинската основица се намалува за 1.500 динари.							
50	87.10	Велосипеди без мотор:							
		1) за возрасни							
		а) обични	парче	1.000					
		б) склопувачки, со пречник на тркалата над 15'	парче	1.300					
		в) спортски	парче	1.500					
		2) за деца, со пречник на тркалата:							
		а) до 15'	парче	600					
		б) над 15'	парче	800					

Општа забелешка „За машините и апаратите со мотори погонската сила е изразена во KS според DIN.

2. За стоките што југословенски или странски државјани непосредно ги увезуваат, односно примаат од странство, што не се опфатени со точка 1 од оваа листа, царинската основица ја утврдува царинарницата со процена, врз основа на просечните цени на странските пазари во смисла на член 42 став 3 од Царинскиот закон.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/76 и 8/77).

4. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“,

Бр. 15150
26 декември 1977 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за царини,
Кемал Тарабар, с.р.

94.

Врз основа на член 6 став 3, член 7 став 3 и член 8 став 5 од Законот за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), директорот на Сојузниот завод за статистика пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ПО ДЕЈНОСТИТЕ

Член 1

Во Правилникот за распоредување на организациите и заедниците по дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/76 и 61/77) во Упатството за

пополнување на Образецот РОЈ-1, што е составен дел на тој правилник, во текстот на упатството „Пополнување на Образецот РОЈ-1 — Пријава за организацијата — заедницата“, во став 3 во точка 6 став 1 по зборовите: „27 Занаемчиска задруга“ се додаваат зборовите: „28 Други задруги“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 710-147/1
12 јануари 1978 година
Белград

Заменик-директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р **Војин Ковалиќка**, с. р.

95.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

Член 1

Престанува да важи југословенскиот стандард од областа на градежништвото:

— Високоградба:
— Градежни материјали, градежни елементи и системи на градење — — — — — JUS U.M1.001
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/76).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 12-174/1
9 јануари 1978 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

96.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Решението за југословенските стандарди за козметички производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/71) престанува да важи.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13-448
16 јануари 1978 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

97.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Решението за југословенските стандарди за козметички производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/67), престанува да важи.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13-449
16 јануари 1978 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

98.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Решението за југословенските стандарди за козметички производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/65), престанува да важи.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13-450
16 јануари 1978 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

99.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Престануваат да важат југословенските стандарди за козметички производи, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Тоалетни кремове — — — JUS H.H.4.101
- 2) Колоњска вода — — — JUS H.H.4.110
- 3) Глицерин-желе — — — JUS H.H.4.120

донесени со Решението за југословенските стандарди за козметички производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/64).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13-451
16 јануари 1978 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милам Крајновиќ, с. р.

100.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), во согласност со сојузниот секретар за пазар и цени, директорот на Југословенскиот завод за стандардизација издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО АКО СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ, СО ТЕХНИЧКО УПАТСТВО И СО СПИСОК НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЕРВИСИ И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК ЗА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Производите што, во смисла на член 45 од Законот за стандардизацијата, организациите на здружен труд можат да ги пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист, со техничко упатство и со список на овластените сервиси се:

1) акустични апарати и оптичко-акустични апарати (радиоприемници, телевизиски приемници, магнетофони, диктафони, магнетоскопи, грамофони и потсилувачи и др.);

2) електрични апарати (бојлери, шпорети, радијатори, пегли, греалки и др.);

3) апарати, односно уреди за ладење, за греење и за климатизација (фрижидери, нафтени и гасни печки, термоакумулациони печки, печки со трајно жарење, собни вентилатори и др.);

4) други електрични апарати (правосмукалки, апарати за мазнење и стружење паркети, апарати

за перење, цедење и сушење рубелина, апарати за миење садови, миксери, апарати за производство на сокови и други слични апарати за домаќинство, како и апарати за бричење и стрижење, апарати за сушење коса и др.);

5) електрични акумулатори и стабилизатори;

6) машини за шиене и машини за плетење;

7) машини за пишување, машини за сметање и апарати за копирање;

8) телефонски апарати;

9) патнички и товарни автомобили, комби-автомобили и автомобилски приколки;

10) земјоделски трактори и нивни приколки, мотоцикли, мопеди, скутери и велосипеди;

11) машини и уреди за потребите на земјоделството (комбајни, вршалки, триери, елеватори, самодни и приклучни машини за губрење, садење, прашење, косидба и берба на плодови и др.);

12) мотори со внатрешно согорување;

13) гуми за сите возила и за земјоделски машини;

14) фотографски апарати, апарати за зголемување фотографии и светломери;

15) кино и фото-камери;

16) медицински и слични апарати (апарати за подобрување на слухот, апарати за масажа и др.);

17) часовници чија продажна цена е над 100 динари;

18) спортски реквизити чија продажна цена е над 100 динари, спортски моторни чамци и мотори за чамци;

19) спортско и ловечко оружје;

20) музички инструменти чија продажна цена е над 250 динари;

21) куќни, канцелариски и школски мебел;

22) куќни ваги.

2. Времето на траењето на гарантниот рок за производите од точка 1 на оваа наредба го определува организацијата на здружен труд што го издала гарантниот лист, со тоа што тој рок да не може да биде пократок, и тоа:

1) за производите од одредбите под 10, 12 и 20 — од шест месеци;

2) за производите од одредбите под 9 и 13 — од шест месеци или поминати 10.000 километри;

3) за производите од одредбите под 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 и 22 — од дванаесет месеци;

4) за производите од одредбите под 7 и 19 — од осумнаесет месеци;

5) за производите од одредбите под 6 и 8 — од дваесет и четири месеци.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на производите што можат да се пуштаат во промет само со гарантен лист и со техничко упатство и на производите за кои за време на гарантниот рок, мораат да бидат обезбедени сервисно одржување и потребни резервни делови како и за најмалото траење на гарантниот рок за тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/75).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-2/1
4 јануари 1978 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милам Крајновиќ, с. р.

101.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), во договор со банките овластени за работи со странство, Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО СЕ ПРЕДМЕТ НА КУПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗНИОТ ПАЗАР И НА МЕЃУБАНКАРСКИОТ СОСТАНОК

1. Предмет на купување и продажба на девизниот пазар и на меѓубанкарскиот состанок се следните видови на девизи:

- 1) австриски шилинг (Sch)
- 2) белгиски франк (Bfr)
- 3) данска круна (Dkr)
- 4) финска марка (Fmk)
- 5) француски франк (FF)
- 6) холандски флорин (Hfl)
- 7) италијанска лира (Lit)
- 8) норвешка круна (Nkr)
- 9) германска марка (DM)
- 10) шпанска пезета (Pt)
- 11) швајцарски франк (Sfr)
- 12) шведска круна (Škr)
- 13) англиска фунта (Lsig)
- 14) ирачки динар (Ir. din.)
- 15) јапански јен (Yen)
- 16) кувајтски динар (Kuv. din.)
- 17) канадски долар (Can \$)
- 18) Сад долар (USA \$)
- 19) австралиски долар (A \$)

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за видовите на девизите што се сметаат како девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/73, 27/73, 69/73, 39/74, 57/74 и 34/75).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 2

16 јануари 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

ПОМИЛУВАЊА

Врз основа на член 315 став 1 точка 9 од Уставот на СФРЈ, член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ, а во врска со чл. 1, 2 и 11 од Законот за помилување, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободуваат од кривично гонење долунаведените обвинети лица:

Ахметовиќ Мехмед Лутво, Ахмиќ Атифа Цевад, Ајдини Шабан Фаик, Алексич Лука Милорад, Али-

бегич Осман Бајрам, Андриќ Трајко Петар, Андриќ Радојко Родољуб, Ангелиќ Марко Иван, Аниќ Никола, Арсениќ Перо Никола, Арсиќ Душан Милан;

Бабиќ Мате Мато, Бабиќ Војин Миращ, Барја Бајрам, Барактаревиќ Алага Мустафа, Бајрамовиќ Алија Мизет, Вајриќ Салих Расим, Бакиќ Стојан Душан, Бакиќ Иван, Баковиќ Иван Иле, Вамбур Зекир Реџеп, Барач Иван Фабијан, Баришиќ Драго Марко, Бебек Милан Миленко, Бечкиќ Мате, Бегоња Марко Анте, Бехара Иле Рајка, Бериша Мурат Рагиб, Бешкиќ Сабит Ферид, Бичкиќ Мурат Сабрија, Биједиќ Хусо Зајко, Блажевиќ Марјан Мато, Блажевиќ Мато, Блажевиќ Стјепан, Бобушиќ Тодор Здравко, Војаниќ Душан Богољуб, Војкиќ Јован Богомир, Воројевиќ Васо Ранко, Бошњак Перо Љубинка, Божиќ Злата, Брандиќ Мехмед Цемал, Брандиќ Мехмед Цемаз, Бркиќ Ивана Влаж, Буљескај Идриз, Бурек Мирка Ружа;

Цигуљин Рама Садик, Циндриќ Шимо, Цолиќ Шиме Недељко, Цвишиќ Јована Душан, Каткиќ Рагиб Раза, Кехо Ранко Петар, Корковиќ Иво Анто, Кукуз Пера Јово, Кук Милан Јовро, Куриќ Грга Никола;

Чандриќ Мирослав, Чаковац Зекира Назим, Чаушевиќ Муја Цемал, Челан Станислав, Чулиќ Меша Хабиб;

Дедиќ Хамид Хашим, Дејановиќ Никола Љубица, Деретиќ Јован Бранко, Девиќ Васо Петар, Диздаревиќ Рамо Рамиз, Докиќ Богдан Станко, Драшковиќ Вогуќ Даница, Дрча Никола Васо, Дукиќ Љуба Цвијетиќ, Дукиќ Хасан Ибрахим, Дуспара Анте Ивица;

Ценановиќ Хамид Аго, Ценановиќ Душан Даут, Церлек Ибрахим Фехмија;

Гургевиќ Милана Рајко, Гуричиќ Милош Милеј Елезовиќ Мустафа Бего, Ериќ Илија Среќко;

Ференчак Блаженка, Феризи Миран Исмет, Филлимоновиќ Комјен Милорад, Филиповиќ Татија Ивка, Филиповиќ Иван, Франк Анте Винко, Франкиќ Милан Драго, Функо Иван Марица;

Гашпариќ Иван Стјепан, Гавриќ Марко Иво, Гелиќ Благоја Перо, Горенц Јоже Антон, Грабован Омер Емир, Грбо Јусуф Захид, Гркиќ Иво, Грлиќ Антон Станко, Грубишиќ Вјекослав;

Хабула Хусеин Омер, Хаџимбрахимбеховиќ Хусеина Шемсудин, Хаџиљај Емина Азиз, Хасагиќ Мехмед Исмет, Хасановиќ Бедро Мехо, Хасиќ Бешле Хамид, Хасиќ Мухарем Хамид, Хоџиќ Расим Зинета, Хомарац Адем Алија, Хујиќ Мујо Сенија, Хусаковиќ Хасан Бахиќ Ајша, Хусаковиќ Осман Јусуф, Хусеиновиќ Реѓа Мујо, Хушидиќ Хасан Хасан;

Игњатовиќ Влајко Голуб, Илиќ Бранко, Илиќ Војо Вишња, Илинчиќ Стево Рајко, Имамовиќ Алија Фетах, Исаковиќ Авдо Фаџил, Исовиќ Касум Менсур, Ивановиќ Саво Милош, Ивановиќ Димитрије Милана;

Јанковиќ Љубисав Мирослав, Јукиќ Иво Стипо, Јуриќ Густо Анѓа, Јуриќ Јозо, Јурјевиќ Даница;

Кахримановиќ Хамдија Зилхад, Калафатиќ Недељка, Камич Хасан Шефик, Кантоци Алојз Жељко, Карамустафич Хасан Асим, Касумовиќ Алија Енвер, Келава Ивице Стипо, Кихас Франо, Киковиќ Милорада Милан, Кисељаковиќ Хусо Бакир, Кисељаковиќ Хусо Ифран, Кланфар Мато, Клис Мустафа Абдулах, Кључо Нурија Адем, Кнежевиќ Милутин Јово, Кнежевиќ Гуро Петар, Коларевиќ Иван Владо, Колариќ Стево, Комад Спасоје Бранко, Комненовиќ Иван, Коморчеќ Антон Јанко, Кораќ Шуќа Мухамедин, Корчински Антон Јарко, Кордиќ Влајко Рудолф, Корјениќ Фахро Смајо, Корманиќ Јосип Иван, Короман Васо Милкан, Косановиќ Мило, Костиќ Величко Драгомир, Костиќ Љубиша, Ковачевиќ Сима Гуро, Ковачевиќ Хусеин Хасан, Ковачевиќ Војо Славко, Ковачиќ Петар, Котур Павле Милан, Крајишник Раме Химзо, Крањчевиќ Лука, Крањтофил Јосип Јосип, Крехиќ Османа Нурко, Кристо

Мате Перо, Крсник Мика Михајло, Круник Радојица Рајо, Кубен Рудолф, Кулаш Павле Фрањо, Куна Пера Марко, Куртовиќ Милан Љубо;

Дзлунчик Мирко Милан, Ланцо Јакуб. Едхем, Ланцо Јакуб Фахира, Ланцо Јакуб Мухамед, Лепојевски Лазар Саво, Лишанин Фрањо Марија, Ловриќ Иван, Ловриновиќ Иво Анто, Лукавац Тодор Гојко, Луковиќ Миле Драган;

Љеши Мурат Шанп, Љубојевски Милан;

Мачета Душко Фуад, Маглиќ Шабан Сеад, Мајдик Стјепан Винко, Мајик Јосо Мато, Мајкиќ Лазо Милорад, Максимовиќ Урош Душан, Малиќ Маша Авдо, Мандиќ Душан Душан, Мариновиќ Илија Ангелко, Мариновиќ Бошко Славко, Марковиќ Стипе Марко, Марковиќ Мирослав Момчило, Марковиќ Блажо Рајко, Марковиќ Живорад Васо, Марковиќ Мате Анте, Марушиќ Никола Ката, Матиќ Спасоје Горѓе, Матиќ Никола Стјепан, Мехиќ Јунуз Хамед, Мехмедовиќ Рамадан Рецо, Медач Милан, Мердешкиќ Мате Антун, Мијатовиќ Ненад Витка, Микас Љубомир, Милановиќ Павле Петар, Милиќ Павле Драгољуб, Миливојевиќ Сава Бранислав, Миливојевиќ Иван Недељко, Милошевиќ Адам Живојин, Милошевиќ Сима Драгиња, Милошевиќ Вујадин Милан, Миловановиќ Перо Коста, Милушиќ-Грабовчиќ Лука Марко, Мировиќ Реља Недељко, Мирковиќ Недељко Средо, Мирковиќ Андрија Велибор, Мише Иван, Митровиќ Неѓа Миладин, Мајик Виктор Звонко, Montagnaro Giovanni Aldo Montagnaro Antonio Fulvio, Марковиќ Адам Светозар, Мујиќ Атлага Шефик, Мујкановиќ Дедо Мехо, Муриќ Расим Хајрудин, Мурсељи Рамо Незир, Муртезај Тахир Адем, Мустафа Ислам Рустем;

Неггер Ксенија, Ненадиќ Иван Иван, Николиќ Винко Бранко, Николиќ Синиша;

Обрадовиќ Велислав Станоје, Орлиќ Милош Звонко, Пајевиќ Јован Димитар, Пајевиќ Јефта Градимир, Пајевиќ Јефта Мирко, Пајевиќ Јефта Велизар, Пајевиќ Јефта Верољуб, Паламета Бошко Здравко-Стјепан, Пало Салко Мущан, Пониќ Милан Славко, Парпиќ Пантелија Радивој, Павличиќ Иван, Павловиќ Никола Горѓе, Пехлиќ Хасан Мујо, Пејановиќ Саво Гуришиќа Даница, Пејановиќ Чедо Јово, Пејиќ Лука Илија, Петриќ Мирко, Петровиќ Петко Ваде, Петровиќ Душан Рајко, Петровиќ Сретен Звонимир, Пиктија Мате Јосип, Пилав Сабит Ејуб, Пилиповиќ Никола Сока, Плехан Томо Стјепан, Плутан Рамиз Шерифа, Плутан Халил Закир, Поповиќ Пзјо Мирослав, Прохаска Владимир, Пуљиќ Андрија Никола, Пуриќ Душан Милорад;

Радос Иван Драга, Радовиќ Недељко Крсто, Ракиќ Станко Салих, Ракиќ Мирко Михајло, Ресановиќ Бошко, Ризвиќ Шевал Рефик, Роковиќ Михајло Драган;

Сайчиновиќ Бекто Ибрахим, Самбраило Иво; Савиќ Нике Недељко, Савиќ Марко Радован, Scarro Arturo Jolando, Седлачек Драгутин, Секулиќ Јово Ружа, Савтиќ Иван Јасип, Симеуновиќ Перо, Синановиќ Ибрахим Хасан, Синановиќ Назиф Мустафиќ Халида, Сипиќ Азиза Назиф, Смајиќ Нуро Есма, Смајловиќ Захир Азиз, Стаменковиќ Стаменко, Станчиќ Станимир Среќко, Станиќ Јово Бранко, Стевковиќ Милош Душан, Стипчиновиќ Стипе Перо, Стипчиќ Маријан, Стојановиќ Горѓе, Стојановиќ Миоко, Стојиќ Мирко, Суриќ Фрање Шиме, Сушиќ Мијат Филип, Сваќа Шакира Фазлија;

Шабик Дерве Шабан, Шахбеговиќ Суљо Мехмед, Шарик Јаков Шпиро, Шехаповиќ Ахмет Аземан, Шимиќ Винко, Шипраг Драгутин, Шкомац Бранко, Шкориќ Лазо Милан, Шљубар Алојз Стјепан, Шмитран Миле Милан, Шпољариќ Гуро, Штајдухар Анте, Шупковиќ Рамо Захид;

Табакловиќ Сулејман Хасиб, Тадиќ Петар Гуро, Талиќ Остоја Милорад, Тари Милан Војислав, Тартар Реџепа Махмут, Тица Иван Виџенџије, Тодоро-

виќ Радован Жиеко; Токачиќ Јуре, Томашиќ Стјепан Илија, Томиќ Томо Ивица, Томиќ Алекс Петар, Тонковиќ Антун, Трзвар Петар Недељко, Трзвар Митар Војин, Туцо Владо Петар, Туноковиќ Илија Винко, Туњевиќ Мехмед Аиша, Туњевиќ Ибрахим Авдо, Томиќ Миливоје Гојко;

Ушљебрка Петар Шиме;

Валгами Јулијус Алојз, Васојевиќ Јеврема Бошко, Веченај Гуре Павао, Вериќ Лука Војвода, Видак Јуре Звонко, Видовиќ Драго Сретен, Витиќ Десимир Сретко, Војводиќ Никола Данило, Воклиќ Душан Славко, Воларевиќ Шпиро Никола, Врачар Милосав Ангелија, Враниќ Комен Славко, Врекиќ Стевана Ранко, Вуциќ Марко Лука, Вучковиќ Даница, Вујиќ Остоја Душан, Вукадин Мато Марко, Вуковиќ Ахмед Ценан, Вулиќ Петар;

Затезало Михајло Бранко, Зеќ Рашид Хајрудин, Печевиќ Милан, Зелиќ Шиме Јуре, Зораја Никола, Жарковиќ Виргил, Жерачкиќ Марко Драгутин,

II

Се ослободуваат од извршување односно натамошно издржување на казната долунаведените осудени лица:

Ајдине Исмане Есад, Алавук Светко Драгољуб, Алија Селман Јашар, Аликалфиќ Ибрахима Осман, Анушиќ Јуре Мато, Арскиќ Васо Драган, Баџ Вилим Иван, Бандало Марко Иво, Банковиќ Ристо Павле, Барач Иван Фабијан, Берта Стјепан, Биљик Иво Илија, Блажиќ Јоже Виктор, Бодрџиќ Петар Недељко, Божиќ Трифо Душко, Бранковиќ Божићара Милорад, Брновиќ Душан Велиша, Бујак Раде Милан, Буриќ Алија Омер;

Пениќ Горѓе Радослав, Цуцак Хамдије Мурат; Кориќ Назиф Расим; Чичиќ Драгутин Богдан, Чокиќ Мустафа Халиќ; Дабетиќ Нове Данило, Девиќ Иван Фране, Дивковиќ Јаков Јурај, Драговиќ Вукашин Драгослав, Драговиќ Радос Вуко;

Целадин Расим Шабан; Ѓанановиќ Заим Резек, Горѓевиќ Горѓија Драго, Ѓукиќ Михајло Мирко, Гуровиќ Чедомира Гуро;

Фања Мило Михајло; Гаши Зубер Шакир, Гашпаревиќ Иво Мате, Гавран Перо Драго, Главаш Гане Ѓурај;

Хаџи Вељо Везај, Хајдаревиќ Сулејман Хасан, Херман Иван Драгутин;

Илиќ Иван Иво, Ивкиќ Видана Иво;

Јанковиќ Милоња Миладин, Јанковиќ Јово Миленко, Јарак Михе Здравко, Јокиќ Ратка Богољуб, Јокиќ Војислава Бранимир, Јовановиќ Љубомир Драгољуб, Јовановиќ Алекс Драги, Јовановиќ Павле Живко, Јовиќ Нико Јово, Јовичиќ Живача Живојин, Јововиќ Богиќа Комнен, Јурановиќ Јуре Стипе, Јуришиќ Миле Анто;

Кахримановиќ Феко Заим, Калиновиќ Тошо Тодор, Казик Еугена Жељко, Кица Исние Осман, Кнезовиќ Никола Анте, Костиќ Обрад Милан, Кошарац Јово Крсто, Ковачевиќ Милош Јово, Ковијениќ Петар Владимир, Крунеш Јуре Марко, Кухар Петар Владо, Кулаш Марко Миле, Куниќ Мидајет Фиксет, Куртовиќ Анте Бошко;

Ланишек Јанез Андреј, Лазик Димитрија Слободан, Летица Перо Марјан, Локмер Стјепана Милан;

Моговчевиќ Слободан Борислав, Мајхер Владимир Иван, Мариќ Живко Меленко, Миковиќ Војислава Даница, Мичиќ Спасоје Милан, Михајлов Никола Михајло, Миклавиќ Франца Франц, Милиќ Драга Љубо, Миличевиќ Данило Стево, Милојевиќ Бранислав Борислав, Миљковиќ Витомира Лука, Мишулиќ Војислава Петар, Млачиќ Иван Анте;

Николиќ Цветко Стојадин, Нинковиќ Горѓе Крсто, Нурији Селман Селџадин;

Остојиќ Радисав Јездимир, Параќ Мате Туњо, Параш Михајла Остоја, Пешиќ Алексо Васкрсије, Петровиќ Тодор Драгољуб, Петровиќ Среќко Иван, Пињух Миховил Драго, Питулиќ Владимира Драгомир, Плана Рахим, Прскало Винко Анка, Пурковиќ Шефкија Јемана;

Радиќ Мија Божо, Ражњевиќ Башто Павао, Решек Шефик Резик, Ромиќ Марко Звонко, Рукиќи Халила Таф, Рулани Рамадин Буктиш;

Сајавец Јоже Антун, Сарајлиќ Суљо Авдо, Савиќ Андрија Радомир, Савиќ Јеврем Војислав, Селимовиќ Алаг Але, Селџановиќ Ангел Христифор, Спахиу Халит Зијадин, Стојановиќ Михајло Стојан, Сопта Томо Златко;

Шабиќ Мујо Рамиз, Шепчиќ Иван Јосип, Шормаз Миќа Нико, Штамбук Албин Дамир, Шурлани Рамиз Назим;

Тадик Милорад Милан, Тавиќ Фабијан Иво, Тмушиќ Мило Милован, Тодоровиќ Тадија Милорад, Токалик Балиша Јуре, Томановиќ Миливоје Василије, Томиќ Миливоје Гојко, Тошиќ Грга Марија, Тробиќ Антун Јосип;

Вајда Иван Стјепан, Вељовиќ Бојо Велимир, Веселица Петар Марко, Видакушиќ Томе Мишко, Вујовиќ Павле Урош, Вуклишевиќ Јово Борко;

Зариќ Алекса Сретен, Зечевиќ Стипо Божо, Зелиќ Марко Ангелко, Зоговиќ Богдан Бранко;

Живаниќ Милош Вид, Живановиќ Радован Милан, Жужа Никола Горѓе.

III

Им се намалуваат казните затвор и малолетнички затвор на долунаведените осудени лица:

Абдулах Хасен Фазлија, од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор;

Алиловиќ Фрање Иван, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;

Алгатка Хајре Салко, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;

Арифи Бафтија Хетем, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци затвор;

Арифи Сефер Јетулах, од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) години затвор;

Арифи Миљазим, од 8 (осум) години на 7 (седум) години затвор;

Бабиќ Радиша Слободан, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;

Бабовиќ Васо Милосав, од 7 (седум) години на 6 (шест) години затвор;

Бачиќ Николе Мило, од 10 (десет) години на 9 (девет) години затвор;

Бајрами Ејуп Хетим, од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор;

Баки Ајваз Имер, од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор;

Бален Божо Милан, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци затвор;

Батиниќ Јозо Мати, од 8 (осум) години на 7 (седум) години затвор;

Бешпиревиќ Осман Нурија, од 7 (седум) години на 5 (пет) години затвор;

Бркиќ Стеван Душан, од 8 (осум) години на 5 (пет) години затвор;

Буљан Владо Иван, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци затвор;

Циглар Стјепана Иван, од 7 (седум) години на 6 (шест) години затвор;

Циндриќ Јуре Вјекослав, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;

Џвизковиќ Јозе Мирослав, од 6 (шест) години на 3 (три) години затвор;

Кераниќ Милутин Рада, од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) години затвор;

Чулафиќ Новица Миладин, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;

Дитрих Перо Фрањо, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци затвор;

Дошен Јуре Иван, од 9 (девет) години на 8 (осум) години затвор;

Драмаќу Назифа Цавид, од 8 (осум) години на 7 (седум) години затвор;

Дрмаќу Хасан Хасан, од 8 (осум) години на 7 (седум) години затвор;

Дувњак Никола Жељко, од 1 (една) година на 6 (шест) месеци затвор;

Ѓикиќ Идриз Хасан, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;

Ѓилас Иван Витомир, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години затвор;

Фалер Вјекослава Марија, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;

Хсти Бајрам Ахмет, од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор;

Ивушиќ Стипе Владо, од 13 (тринаесет) години на 10 (десет) години затвор;

Јасниќ Милутин Чедомир, од 11 (единаесет) години на 9 (девет) години затвор;

Јовановиќ Драгутин Живојин, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години затвор;

Катстрати Ибрахим Скендер, од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) години затвор;

Комљеновиќ Перо Нове, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;

Костелиќ Јосе Мато, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци затвор;

Лазиќ Љубомир Миодраг, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години затвор;

Луѓарец Мијо Стјепан, од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор;

Лукиќ Бариша Ангелко, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор;

Лузар Штефан, Франц, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор;

Љубовиќ Шефкија Ибрахим, од 6 (шест) години на 4 (четири) години затвор;

Мартиновиќ Иван Винко, од 15 (петнаесет) години на 13 (тринаесет) години затвор;

Мерчен Маријан Иван, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци затвор;

Миличиќ Велиша Радослав, од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор;

Мирковиќ Илија Радован, од 12 (дванаесет) години на 11 (единаесет) години затвор;

Митровиќ Иван Перо, од 6 (шест) години и 10 (десет) месеци на 5 (пет) години и 10 (десет) месеци затвор;

Мраовиќ Стево Бранко, од 8 (осум) години на 5 (пет) години затвор;

Нуџији Кадрија Камил, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;

Окроша Иван Јосип, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци затвор;

Османи Мурат Бегзад, од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор;

Перуновиќ Петар Милутин, од 7 (седум) години на 6 (шест) години затвор;

Петричевиќ Марко Иви, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години затвор;

Пирева Ејуп Илаз, од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор;

Поповиќ-Топалов Миливоје Живојин, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;

Посариќ Фрањо Антун, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци затвор;

Рајевиќ Батриќ Слободан, од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор;

- Рамадани Селман Хилмо, од 5 (пет) години на 4 (четири) години затвор;
 Рукиќи Адему, од 9 (девет) години на 8 (осум) години затвор;
 Самарџија Иван Ѓуро, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци затвор;
 Славиќ Вилим Бранко, од 6 (шест) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години затвор;
 Срдиќ Стеван Марко, од 6 (шест) години на 3 (три) години затвор;
 Стаматовиќ Душан Драгољуб, од 8 (осум) години на 7 (седум) години затвор;
 Стевановиќ Милутин Миливоје, од 10 (десет) години на 7 (седум) години затвор;
 Стипаниќ Симо Анте, од 8 (осум) години на 7 (седум) години затвор;
 Стошиќ Димитрије Стојадин, од 6 (шест) години на 5 (пет) години затвор;
 Шаќири Ариф Ирфан, од 7 (седум) години на 6 (шест) години затвор;
 Шаргин Коста Ѓуро, од 13 (тринаесет) години на 11 (единаесет) години затвор;
 Шушиќ Паул Иван, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци затвор;
 Тепиќ Гвозден Миливоје, од 20 (дваесет) години на 18 (осумнаесет) години затвор;
 Тољ Јуре Винко, од 10 (десет) години на 8 (осум) години затвор;
 Томовиќ Иван Миладин, од 9 (девет) години на 8 (осум) години затвор;
 Вујковиќ Богољуб Благоје, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор;
 Вулета Петар Петар, од 6 (шест) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци затвор;
 Зулиќ Мехмед Цемал, од 6 (шест) години на 3 (три) години затвор.

Број 177/3
 22 ноември 1977 година
 Белград

Претседател на Претседателството на СФРЈ
 Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
76. Закон за измени и дополненија на Законот за службата во вооружените сили	97
77. Закон за измени и дополненија на Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	105
78. Закон за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка федеративна Република Југославија (Пречистен текст) — — — — —	108
79. Закон за дополнение на Законот за условите и постапката за санација — — — — —	119
80. Закон за обезбедување средства за враќање на премиите за млеко што ги исплатиле републиките и автономните покраини во периодот од 1973 до 1975 година — — — — —	119
81. Закон за измени и дополненија на Законот за здравствената заштита на странци во Југославија — — — — —	119
82. Закон за измени и дополненија на Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја — — — — —	120
83. Одлука за најмалиот износ на потребните постојани девизни резерви во 1978 година — — — — —	123
84. Одлука за условите под кои банките овластени за работи со странство можат средствата на сметките во странство да ги даваат во депозит — — — — —	123
85. Одлука за дополнение на Одлуката за максималните цени за деривати на нафта — — — — —	124
86. Правилник за начинот на водење евиденција за извршувањето на буџетот на федерацијата и за начинот и роковите за поднесување извештај за извршувањето на буџетот на федерацијата — — — — —	124
87. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“ — — — — —	132
88. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Rundschau“ — — — — —	132
89. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Rheinischer Merkur“ — — — — —	132
90. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Corriere della Sera“ — — — — —	132
91. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Welx am Sonntag“ — — — — —	132
92. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Paris Match“ — — — — —	133
93. Листа на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно примаат од странство — — — — —	133
94. Правилник за дополнение на Правилникот за распоредување на организациите и заедниците по дејностите — — — — —	138
95. Правилник за престанување на важењето на југословенскиот стандард од областа на градежништвото — — — — —	139
96. Правилник за престанување на важењето на Решението за југословенските стандарди за козметички производи — — — — —	139
97. Правилник за престанување на важењето на Решението за југословенските стандарди за козметички производи — — — — —	139
98. Правилник за престанување на важењето на Решението за југословенските стандарди за козметички производи — — — — —	140
99. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди за козметички производи — — — — —	140
100. Наредба за определување на производите што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист, со техничко упатство и со список на овластените сервиси и за најмалото траење на гарантниот рок за тие производи — — — — —	140
101. Одлука за определување на видовите на девизите што се предмет на купување и продажба на девизниот пазар и на меѓубанкарскиот состанок — — — — —	141
Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	141

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.